



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	20 Февруари 2013 година Службен гласник број 3 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2000 ден.	Трезорска см. при НБРМ 100000000063095 Буџет на Општина Прилеп 756014065763013
Адреса: Пийџу Гули бр.2, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , email: prilep@prilep.gov.mk		

АКТИ ОД ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1350

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1350.

За претседател на избирачкиот одбор број 1350 се избира КАРОЛИНА ЈОВЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - ПРИЛЕП, адреса ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0011 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1350 се избира СОЊА БАРЛАКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса ул.ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0014 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1350 се избираат :

- 1) КАРОЛИНА ДАМЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0024 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 2) ЈАСМИНА КАРАНИКОВА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ” ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр.23 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1350 се именуваат :

- 3) Весна Гическа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул.Пере Темелкоски 6 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 4) Соња Костоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Мирче Ацев13А ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1350 се избираат :

- 1) ГОРДАНА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0013 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 2) БОЖИДАР АЛЕКСОСКИ од ПРИЛЕП вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИ, адреса на живеење ул.ПЕРЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0013 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1350 се именуваат :

- 3) Марија Чаушоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Димче Ацев 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 4) Весна Димкароска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Пере Темелкоски11А 27 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1351

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1351.

За претседател на избирачкиот одбор број 1351 се избира СНЕЖА ЈОВАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0036 вл. А ст. ПРИЛЕП.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1351 се избира СОЊА ЃОРЃИОСКА од ПРИЛЕП вработен во Општина ДОЛНЕНИ, адреса ул.КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0070 вл. 6 ст. 29 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1351 се избираат :

- 5) АНКИЦА МАРКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА КРУШЕВО, адреса на живеење ул.БРАКА ТАЛЕСКИ бр. 0006 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 6) ДЕЈАН ДИМОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ "ЃОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0006 вл. А ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1351 се именуваат :

- 7) Пецо Трајкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Кеј 9 ти Септември 38 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 8) Наташа Ангелеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Кеј9ти Септември70/7/4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1351 се избираат :

- 5) ВЕРА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0019 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 6) ЗВОНКО ПЕТКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "РИСТЕ РИСТЕСКИ" -РИЧКО ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ДИМЧЕ АЦЕВ бр. 0002 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1351 се именуваат :

- 7) Јане Маркоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул...Кеј 9 Септември "70/4-1 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 8) Верица Русеска- Думбалоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 11 Октомври55Б/8 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1352

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1352.

За претседател на избирачкиот одбор број 1352 се избира НАТАЛИЈА ГАРБЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса ул.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ бр. 0001 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1352 се избира АЛЕКСАНДРА ПОПОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ“МИРЧЕ АЦЕВ“ЛАЖАНИ ЦО-ДОЛНЕНИ-ПРИЛЕП, адреса ул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ бр. 0003 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1352 се избираат :

- 9) БЛАГОЈА ДИМОСКИ од ПРИЛЕП вработен во Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле - Прилеп, адреса на живеење ул.СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0020 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 10) ДЕЈАН ПРОДАНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0009 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1352 се именуваат :

- 11) Елена Јованоска Настеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Спасе Темелкоски 26 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 12) Тања Стојаноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Никола Вапцаров ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1352 се избираат :

- 9) РОЗИТА НАУМОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0052 вл. Б ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 10) СТЕВА НАУМОСКА од ПРИЛЕП вработен во Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле - Прилеп, адреса на живеење ул.НИКОЛА ВАПЦАРОВ бр. 0018 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1352 се именуваат :

- 11) Владимир Симоноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул.Климент Охридски 2/9 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 12) Даниела Ацеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење Спасе Темелкоски ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1353

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1353.

За претседател на избирачкиот одбор број 1353 се избира МАРТИН НАУМОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса ул.ЦАНЕ ИЛИОСКИ бр. 0078 вл. А ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1353 се избира ЃОРЃИ СТОИЧОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ” – ПРИЛЕП, адреса ул.СТРАШО ПИНЦУР бр. 0051 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1353 се избираат :

- 13) ВЕРА СТОИЧОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.СТРАШО ПИНЦУР бр. 0051 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 14) ПЕТКАНА ЦВЕТКОСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.СТРАШО ПИНЦУР бр. 0043 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1353 се именуваат :

- 15) Јулија Пурческа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул.Октомвриска 10 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 16) Даниела Крстеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Страшо Пинџур24 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1353 се избираат :

- 13) САЊА ЦВЕТКОСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.СТРАШО ПИНѢУР бр. 0043 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 14) СВЕТЛАНА БАРЛАКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.СТРАШО ПИНѢУР бр. 0001 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1353 се именуваат :

- 15) Влатко Степаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул.Кеј 9 Септември 68 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 16) Анита Стојческа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Цане Илиески44 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, 12.02.2013

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1354

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1354.

За претседател на избирачкиот одбор број 1354 се избира СУЗАНА ЈОВАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0259 вл. ст. ПРИЛЕП.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1354** се избира **НИКОЛИНКА БАРЛЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП**, адреса **ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0250 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1354** се избираат :

- 17) **ИЛИЈА ДИМИТРИЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ**, адреса на живеење **ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0253 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 18) **ДЕЈАН ЃОРЃИЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“-РИЧКО“ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0228 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1354** се именуваат :

- 19) **Билјана Бузлеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.Моша Пијаде 277 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 20) **Тања Јанческа** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Моша Пијаде206 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1354** се избираат :

- 17) **ДОНКА ЈОВАНОВСКА-ЛАЗОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0301 вл. 0А ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 18) **КОЧО ТРАЈКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0170 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1354** се именуваат :

- 19) **Христина Митреска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул. Моша Пијаде 289/1 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 20) **Снежана Котева** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Моша Пијаде279 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____

4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска_____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1355

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1355.

За претседател на избирачкиот одбор број 1355 се избира МОНИКА ТРАЈКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса ул.БЛАЖЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр. 0036 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1355 се избира ЈАСМИНА ТРАЈКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса ул. Блаже Темелкоски бр. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1355 се избираат :

21) ЃОРЃИЈА РИСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.СЛАВЕЈ ПЛАНИНА бр. 0073 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

22) МИТРЕ МИШАЧОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ДРАГАН ДИМЕСКИ бр. 0021 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1355 се именуваат :

23) Благојче Кузманоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Драган Димески ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

24) Билјана Пипицаноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Драган Димески 1Б ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1355 се избираат :

21) ЛИЛЈАНА НИКОЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.СЛАВЕЈ ПЛАНИНА бр. 0023 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

22) МАРА КУЗЕВСКА од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ФРУШКА ГОРА бр. 0011 вл. 16 ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1355 се именуваат :

23) Дончо Касоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Блаже Темелкоски 18 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

24) Виолета Мирческа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Фрушка Гора 37 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во **Прилеп, 12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1356

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1356.

За претседател на избирачкиот одбор број 1356 се избира СТОЈНА БОГЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса ул.ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 0003 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1356 се избира ЈАНЕ МИЛОШЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, адреса ул.ПЕРЕ ТОШЕВ бр. 0022 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1356 се избираат :

25) ГОЦЕ АЦЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КОЗАРА бр. 0001 вл. 17 ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

26) ВЕСНА ТАСЕСКА од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КОЗАРА бр. 0002 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1356 се именуваат :

27) Тони Костадинвоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Козара 3 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

28) Ангела Апостолоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Никола Тесла 18 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1356 се избираат :

25) БЕТИ СПИРКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ “НАША ИДНИНА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0026 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

26) ЦВЕТКО ТРАЈКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ "НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0038 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1356 се именуваат :

27) Весна Јованоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Козара 14 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

28) Кочоска Валентина од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Пере Тошев62 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1357

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1357.

За претседател на избирачкиот одбор број 1357 се избира АНИТА БУНЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса ул.ПЕТТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 0040 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1357 се избира СНЕЖАНА КОСТЕСКА-СТЕФАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ" -ПРИЛЕП, адреса ул.ПЕТТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 0114 вл. 0 ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1357 се избираат :

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

- 29) МАЈА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ПЕТТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 0032 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 30) ТОМЕ КОЈЕВ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ГОРЃИ СУГАРЕ бр. 0012 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1357 се именуваат :

- 31) Наташа Николоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Сава Ковачевиќ 32 а ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 32) Николина Велевска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 5та Прилепска Бригада7 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1357 се избираат :

- 29) ЕЛИЗАБЕТА ЦВЕЈОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ПЕТТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 0005 вл. ст. 011 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 30) ОРДАН КОЛЕВСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул.ПЕТТА ПРИЛЕПСКА БРИГАДА бр. 0056 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1357 се именуваат :

- 31) Владимир Петрески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Св. Јован Бигорски 36 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 32) Златка Сиракоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 5та Прилепска Бригада93 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, 12.02.2013

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагорска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1358

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1358.

За претседател на избирачкиот одбор број 1358 се избира ЛИДИЈА ПЕЈОВСКА од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр.42 вл. ст. ПРИЛЕП ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1358 се избира ЖАКЛИНА ЃОРЃИЕСКА-ВАНЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул.ЃОРЃИ СУГАРЕ бр. 0020 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1358 се избираат :

33) ЗОРАН ДИМОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЃОРЃИ СУГАРЕ бр. 0010 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

34) ХУАНИТА ТРАЈКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЃОРЃИ СУГАРЕ бр. 0005 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1358 се именуваат :

35) Весна Рошкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Боца Иваноска 20 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

36) Милена Рунеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Боца Иваноска9 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1358 се избираат :

33) ЗВОНКО ДИМОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.ЃОРЃИ СУГАРЕ бр. 0010 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

34) ЖАКЛИНА БОШКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЃОРЧЕ ПЕТРОВ бр. 0006 вл. 07А ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1358 се именуваат :

35) Славе Сарваноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Боца Иваноска 5 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

36) Марија Амбрациева од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Пенко Здравковски 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1359

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1359.

За претседател на избирачкиот одбор број 1359 се избира ЈАСМИНА НЕДЕЛКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ” ДОЛНЕНИ, адреса ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0013 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1359 се избира ИЛИЈА РИСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИЛЕП, адреса ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0057 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1359 се избираат :

37) ЕМАНУЕЛА НИКОЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ” ДОЛНЕНИ, адреса на живеење ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0003 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

38) ВИОЛЕТА АНГЕЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ” ДУПЈАЧАНИ –ДОЛНЕНИ, адреса на живеење ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0098 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1359 се именуваат :

39) Љупчо Христоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Октомвриска 99 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

40) Славица Николоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Октомвриска 19 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1359 се избираат :

- 37) **ВИКТОР РАЈЧИНОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0118 вл. А ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 38) **ФАНИ ДИМЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ "ПЕРЕ ТОШЕВ"ДУПЈАЧАНИ -ДОПНЕНИ**, адреса на живеење **ул.ОКТОМВРИСКА бр. 0025 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1359 се именуваат :

- 39) **Силвана Белушанец** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.Октомвриска 121 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 40) **Стојне Томевска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Октомвриска58 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1360

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1360.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За претседател на избирачкиот одбор број **1360** се избира **ЦВЕТАНКА СТОЈАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ПРИЛЕП**, адреса **ул.ПЧИЊА бр. 0015 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1360** се избира **БИЛЈАНА АНГЕЛЕВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ"-ПРИЛЕП**, адреса **ул.ВЕЛЕБИТ бр. 0085 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1360** се избираат :

41) **ЦЕНА ДИМИТРИОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ВЕЛЕБИТ бр. 0026 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

42) **ТРАЈКО КУСИБОЈОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.РАДОВИШКА бр. 0130 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1360** се именуваат :

43) **Трајче Илиоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Велебит 83 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

44) **Маја Илиеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Радовишка 128А ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1360** се избираат :

41) **ЈОВАН УШКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.РАДОВИШКА бр. 0047 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

42) **КЕТИ СТОЈАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**, адреса на живеење **ул.Велебит бр 87 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1360** се именуваат :

43) **Васе Илиоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Велебит 83 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

44) **Неда Ристевска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Велебит 38А ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагорска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1361

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1361.

За претседател на избирачкиот одбор број 1361 се избира МИРА ЃЕОРЃИОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, адреса ВАЛЈЕВСКА бр.3 вл.1 ст.6 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1361 се избира ВИОЛЕТА БАЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ПРИЛЕП, адреса ул.ПЧИЊА бр. 0057 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1361 се избираат :

- 45) АНДРИЈАНА НАЈДОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ИСТРА бр. 0038 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 46) СПАСЕ МИРЧЕВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ПЧИЊА бр. 0030 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1361 се именуваат :

- 47) Јован Трајкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул. Пчиња 45 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 48) Јасмина Балеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Пчиња57 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1361 се избираат :

- 45) ПРОЈЧЕ ПЕТКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ИСТРА бр. 0003 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 46) ЈОВА СРЕБРЕНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ИСТРА бр. 0082 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1361 се именуваат :

47) **Павлина Макреска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Пчиња 42 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

48) **Зора Мирчевска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Пчиња 30 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1362

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1362**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1362** се избира **РАДЕ БАЛАБАНОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ**, адреса **КИРО ПАЈМАКОСКИ бр.24 вл.18 ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1362** се избира **САШКО ТОДОРОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ” - РИЧКО** ПРИЛЕП, адреса **ул.ТРАЈКО ТАРЦАН бр. 0002 вл. 3 ст. 8 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1362** се избираат :

49) **СЛАВИЦА ВЕЛЕСКА-МИРЧЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0050 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

50) **ВИНЕТА ДИМОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ТРАЈКО ТАРЦАН бр. 0001 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1362** се именуваат :

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

- 51) Благоја Ангелески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Мирче Ацев 142 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 52) Александра Стојаноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Трајко Тарцан5/21 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1362 се избираат :

- 49) ЛИДИЈА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ "ГОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП, адреса на живеење ОКТОМВРИСКА бр.6 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 50) ВЛАДИМИР ВУЗЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ТРАЈКО ТАРЦАН бр. 0002 вл. 3 ст. 2 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1362 се именуваат :

- 51) Трајанка Елим Илиоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Мирче Ацев 88 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 52) Христина Димоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Мирче Ацев79 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1363

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1363**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1363** се избира **ВИОЛЕТА РИСТЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП**, адреса **ул.ДИМЧЕ КАРЕСКИ бр. 0004 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1363** се избира **АЛЕКСАНДРА АНДОНСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ПРИЛЕП**, адреса **ул.ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 0005 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1363** се избираат :

53) **ГОРГИЈА РИСТЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ**, адреса на живеење **ул.ГИЦЕ ГАВРИЛОСКИ бр. 0003 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

54) **ЈАДРАНКА СТОЈАНСКА-НИКОЛОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ "ПЕРЕ ТОШЕВ"-ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул.ДИМЧЕ КАРЕСКИ бр. 0002 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1363** се именуваат :

55) **Илија Алексоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **"Димитар Влахов" 14 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

56) **Мирјана Талевска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Димитар Влахов 18 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1363** се избираат :

53) **ТРАЈЧЕ ТОСКОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 0005 вл. А ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

54) **АНА БОШКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ДИМИТАР ВЛАХОВ бр. 0001 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1363** се именуваат :

55) **Рубин Миноски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Трајко Тарцан 65 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

56) **Душанка Димоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кичевска 7 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1364

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1364.

За претседател на избирачкиот одбор број 1364 се избира ФИЛИП РИСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса БРАЌА ЛАМЕСКИ бр.21Б вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1364 се избира КАЛИНА СТОЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ” - ПРИЛЕП, адреса ул.ИЛИЈА ИГЕСКИ бр. 0055 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1364 се избираат :

- 57) ПЕТРЕ ВЕЛКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0093 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 58) ВАСКА ЗМЕЈКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ИЛИЈА ИГЕСКИ бр. 0020 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1364 се именуваат :

- 59) Цветанка Белакапоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Мара Јосифоска 25 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 60) Ирена Јорданоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Борка Талески 100 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1364 се избираат :

- 57) СОЊА ТРОМПЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ” ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ИЛИЈА ИГЕСКИ бр. 0031 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 58) ЗЛАТЕ АПОСТОЛОСКИ од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ИЛИЈА ИГЕСКИ бр. 0009 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1364** се именуваат :

- 59) **Драган Поп-Антоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **"Мара Јосифоска" 26 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 60) **Миланка Филиповска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Илија Игески41 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1365

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1365**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1365** се избира **СУЗАНА КУСЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП**, адреса **ул.РАДИКА бр. 0003 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1365** се избира **ДАНИЕЛА КОТЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - ПРИЛЕП**, адреса **ул.ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр. 0049 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1365** се избираат :

- 61) **ПЕТРА ЛУКАРОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ "ЃОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЗЛАТО ВРВ бр. 0002 вл. ст. ПРИЛЕП**;

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот член _____

62) БЛАГИЦА КУСЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КОЧО РАЦИН"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.РАДИКА бр. 0003 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1365 се именуваат :

63) Илија Крстески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење "Бошко Буха" 18 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

64) Наташа Петкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Зри Август10 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1365 се избираат :

61) БЛАГОЈА КОСТОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КАЈМАКЧАЛАН бр. 0002 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

62) ДРАГАН СПИРКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.НАДА ЦИРИВИРИ бр. 0001 вл. А ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1365 се именуваат :

63) Борче Илиоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ѓорѓи Димитров 2 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

64) Наташа Димкова од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Кајмакчалан1 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена

Чагороска, и членовите Даница Талимциоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1366

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1366**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1366** се избира **ВЕСНА ТРАЈКОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" ПРИЛЕП**, адреса **ул.РОМАНИЈА бр. 0007 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1366** се избира **ЗВОНКО ЈОНОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ "НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП**, адреса **ул.ГРАД ЈАЈЦЕ бр. 0046 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1366** се избираат :

65) **БОГДАН ОРДАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БАТАША бр. 0005 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

66) **ДИМО ЛАПОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ**, адреса на живеење **ул.РОМАНИЈА бр. 0038 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1366** се именуваат :

67) **Елизабета Стојаноска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Наум Наумоски Борче 2/5 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

68) **Цвете Бешоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Лигураса ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1366 се избираат :

- 65) ЕЛЕОНОРА ТРЕНКОСКА од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење ТРИЗЛА бр.82
вл.В ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 66) БОРЧЕ ЈОШЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“-РИЧКО“
ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЦРНА РЕКА бр. 0002 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1366 се именуваат :

- 67) Благојче Штрлоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Град Јајце 36 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 68) Наташа Стојаноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Копарска4
ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П. **ПРЕТСЕДАТЕЛ**
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1367

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1367.

За претседател на избирачкиот одбор број 1367 се избира МИХАЈЛО ВЕЛКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ПРИЛЕП, адреса ул.НИКШИЌКА бр. 0009 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1367 се избира ОЛГИЦА СЛАВЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“-РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса ул.МЕЧКИН КАМЕН бр. 0046 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1367** се избираат :

- 69) **ДАЦА АНДРЕЕВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**, адреса на живеење **ул.ВАЛЈЕВСКА бр. 0003 вл. ст. 005 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 70) **ВЕСНА ПАНОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ВАЛЈЕВСКА бр. 0003 вл. ст. 009 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1367** се именуваат :

- 71) **Зоран Маркоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Никшиќка 19 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 72) **Делфина Спиркоска Камен36А ПРИЛЕП** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Мечкин**

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1367** се избираат :

- 69) **ЕЛЕОНОРА ГЕШОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КОПАРСКА бр. 0008 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 70) **СОТКА ТАШКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООМУ "ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ВАЛЈЕВСКА бр. 0001 вл. ст. 12 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1367** се именуваат :

- 71) **Тони Кузески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Мечкин Камен 72 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 72) **Елизабета Маркоска ПРИЛЕП** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Никшиќка11 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1368

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1368.

За претседател на избирачкиот одбор број 1368 се избира СЛАВЕ ДИМИТРИЈОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса ул.ВЛАДО СТОЈАНОСКИ бр. 0039 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1368 се избира ГОРИЦА ТАВЧИОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”- ПРИЛЕП, адреса ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0117 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1368 се избираат :

73) НАТАША МИЛЕСКА-МИХАЈЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ВЛАДО СТОЈАНОСКИ бр. 0009 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

74) ЛИДИЈА ТРЕНКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ”РОПОТОВО -ДОЛНЕНИ, адреса на живеење ул.ВЛАДО СТОЈАНОСКИ бр. 0009 вл. А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1368 се именуваат :

75) Снежана Вељаноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Борка Талески 141 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

76) Антигона Христоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Владо Стојаноски 8 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1368 се избираат :

73) ДИМЧЕ СТЕВАНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ВЛАДО СТОЈАНОСКИ бр. 0025 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

74) ГОРДАНА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0142 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1368 се именуваат :

75) Рубинчо Ристески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Борка Талески 142 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

76) Љубица Андоноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење Владо Стојаноски3 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1369

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1369.

За претседател на избирачкиот одбор број 1369 се избира ЛИДИЈА ПАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0162 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1369 се избира РОЗА СТЕВАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0171 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1369 се избираат :

77) ВЕРКА АНГЕЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0041 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

78) ЗЛАТА СТЕФАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ” ОБРШАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0023 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1369 се именуваат :

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

- 79) Славко Трајкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Пенка Котеска 37 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 80) Јулијана Ѓорѓиевска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Борка Талески 187 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1369 се избираат :

- 77) СПАСЕ ЗДРАВЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ "ЃОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0066 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 78) ГОРАНЧО ЗДРАВЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0066 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1369 се именуваат :

- 79) Љубе Стеваноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење „Борка Талески“ 171 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 80) Татијана Ѓорѓиоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Пенка Котеска 31 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1370

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1370**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1370** се избира **ЛЕНКА АТАНАСОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ**, адреса **ул.ПРОХОР ПЧИНСКИ бр. 0005 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1370** се избира **ДИМИТАР ЃОРЃИЕВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП**, адреса **ул.ПРОХОР ПЧИНСКИ бр. 0005 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1370** се избираат :

81) **РЕНАТА АНДОНСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ПРОХОР ПЧИНСКИ бр. 0017 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

82) **ДАРКО ТОДОРОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр.218 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1370** се именуваат :

83) **Илија Неданоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Благоја Крстески 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

84) **Дејан Трајковски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **ул. Цена Цинорозот 20 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1370** се избираат :

81) **ВАЛЕНТИНА РИСТЕСКА-НИКОЛОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“РОПОТОВО -ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул.ЦАНЕ ЦИНОРОЗОТ бр. 0022 вл. 0А ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

82) **КИРИЛ МИЦЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ бр. 0023 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1370** се именуваат :

83) **Јосиф Неданоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **„Благоја Крстески“ 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

84) **Јулијана Талеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Благоја Крстески12 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1371

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1371.

За претседател на избирачкиот одбор број 1371 се избира **СНЕЖАНА ЦВЕТКОВСКА** од ПРИЛЕП вработен во **МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**, адреса САМОИЛОВА бр.5 вл.2 ст.10 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1371 се избира **ДАНИЦА БОЗОСКА** од ПРИЛЕП вработен во **ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ПРИЛЕП**, адреса ул.КОСТА АБРАШЕВИЌ бр. 0005 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1371 се избираат :

85) **ЈОВАНКА АНТОСКА** од ПРИЛЕП вработен во **ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ” – ПРИЛЕП**, адреса на живеење ул.ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр. 0069 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

86) **МАРИЈА МАГДЕСКА** од ПРИЛЕП вработен во **ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, адреса на живеење БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр.100 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1371 се именуваат :

87) **Кире Димески** од ПРИЛЕП предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење Љупчо Марулец 1 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

88) **Наташа Дериволска** од ПРИЛЕП предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење Илија Дренкоски3 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1371 се избираат :

85) **ВАСИЛ КИРОВ** од ПРИЛЕП вработен во **ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “БОРКА ТАЛЕСКИ” ПРИЛЕП**, адреса на живеење ул.КОСТА АБРАШЕВИЌ бр. 0021 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

86) **МИЛЕ СПИРКОВСКИ** од ПРИЛЕП вработен во **НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ПРИЛЕП**, адреса на живеење ул.ИЛИЈА ДРЕНОСКИ бр. 0023 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1371 се именуваат :

- 87) Роза Младеноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Даме Алексоски 7 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 88) Славица Јошеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Даме Алексоски2 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1372

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1372.

За претседател на избирачкиот одбор број 1372 се избира ЗДРАВКО РИСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса ул.БОШКО КОРЧАГИН бр. 0020 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1372 се избира ЕМИЛИЈА БОЈЧЕСКА-КОНЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса ул.БЛАГОЈА НИКОЛОСКИ бр. 0014 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1372 се избираат :

- 89) БЛАГИЦА НЕДЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БЛАГОЈА НИКОЛОСКИ бр. 0007 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

- 90) ЕЛИЗАБЕТА СЕКУЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БЛАГОЈА НИКОЛОСКИ бр. 0006 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1372 се именуваат :

- 91) Александра Ѓорѓиевска Стојаноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење "Бошко Корчагин" 32 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 92) Александар Талески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Бошко Корчагин 68 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1372 се избираат :

- 89) МИРЕ ЈОВАНЧЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул.КОЧО РАЦИН бр. 0006 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 90) НАТАША КУЛЕВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БЛАГОЈА НИКОЛОСКИ бр. 0010 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1372 се именуваат :

- 91) Марјанчо Конески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Благоја Николоски 9 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 92) Мери Стојческа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Благоја Николоски 6 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1373

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1373.

За претседател на избирачкиот одбор број 1373 се избира ВЕСНА ОХАНЕСЈАН од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул.БОРКА МЕДАРОТ бр. 0017 вл. А ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1373 се избира ЧОНА РИЗЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ “НАША ИДНИНА”-ПРИЛЕП, адреса ул.ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 0021 вл. ст. ПРИЛЕП.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1373** се избираат :

- 93) **САШО ПЕТРЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БЛАГА РУЖЕТО бр. 0064 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 94) **ВИОЛЕТА ДИМЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "СТРАШО ПИНЦУР" МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БЛАГА РУЖЕТО бр. 0005 вл. А ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1373** се именуваат :

- 95) **Благоја Стеваноски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Блага Ружето 36 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 96) **Бети Стојаноска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Блага Ружето 51 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1373** се избираат :

- 93) **ЗЛАТКО СПИРКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БЛАГА РУЖЕТО бр. 0030 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 94) **ЗОРА АНГЕЛЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КОЧО РАЦИН"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БЛАГА РУЖЕТО бр. 0021 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1373** се именуваат :

- 95) **Оливер Долж** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Блага Ружето 32 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 96) **Мирјана Темелкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Вера Циривири 61 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____

4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1374

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1374.

За претседател на избирачкиот одбор број 1374 се избира БИЛЈАНА ПАВЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса ул.КИРИЛО ИВАН ПЕТРОВИК бр. 0011 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1374 се избира ЗВЕЗДАН КАРЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса ЦРВЕНИ СТЕНИ бр.24 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1374 се избираат :

97) ВАЛЕНТИНА ТЕМЕЛКОСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП, адреса на живеење КОПАРСКА бр.2 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

98) ЗЛАТА КОЧОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр. 0092 вл. А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1374 се именуваат :

99) Благоја Атанасоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење „Ѓорѓи Димитров“ 92 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

100) Валентина Пеоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Слобода16 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1374 се избираат :

97) ЖАРКО ЈАНКОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ”-РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.СЛОБОДА бр. 0024 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

98) КАРАНФИЛ КОЛЕВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр. 0115 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1374 се именуваат :

99) Сенад Пурковиќ од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Кирило Иван Петровиќ 19 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

100) Маријана Ѓорѓиевска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење Ѓорѓи Димитров91 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1375

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1375.

За претседател на избирачкиот одбор број 1375 се избира АНТОНИЕЛА СТОЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во **МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**, адреса ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 0160 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1375 се избира ЈАСМИНА ДАМЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во **ОУ “ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА” - ДЕБРЕШТЕ - ДОЛНЕНИ**, адреса ул.САМОИЛОВА бр. 0023 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1375 се избираат :

101) ТАТЈАНА ТАЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во **СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ**, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0085 вл. ст. 024 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

102) КАТЕРИНА ТРЕНКОСКА од ПРИЛЕП вработен во **ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0089 вл. ст. 2 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За членови на избирачкиот одбор број **1375** се именуваат :

- 103) **Виолета Бежоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **„Кузман Јосифоски“ 286 ПРИЛЕП;**

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 104) **Светлана Ангелеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кузман Јосифоски 200 ПРИЛЕП;**

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1375** се избираат :

- 101) **ЉУПЧО ВЕЛКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 0252 вл. ст. ПРИЛЕП;**

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 102) **ЉУПЧО АВРАМОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МАРКСОВА бр. 0127 вл. 1А ст ПРИЛЕП;**

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1375** се именуваат :

- 103) **Николче Талески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **„Самоилова“ 87/19 ПРИЛЕП;**

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 104) **Софија Димоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Самоилова 81/4 ПРИЛЕП;**

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1376

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1376.

За претседател на избирачкиот одбор број 1376 се избира РОЗА БУРНЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ“МАНЧУ МАТАК“ КРИВОГАШТАНИ-ПРИЛЕП, адреса ул.САМОИЛОВА бр. 0013 вл. 03 ст. 023 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1376 се избира ТАТЈАНА ЗЛАТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса ул.САМОИЛОВА бр. 0011 вл. 04 ст. 012 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1376 се избираат :

105) ЛЕНКА КАРАВИЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0009 вл. 02 ст. 012 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

106) АФРОДИТА МАЗГАЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0013 вл. А ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1376 се именуваат :

107) Владимир Јосифоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење "Самоилова" 13-5/5 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

108) Патриција Ристеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Точила К4 Б/16 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1376 се избираат :

105) ВОИСЛАВ БУТРАКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ“ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0011 вл. 01 ст. 019 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

106) РОБЕРТ ИЛИЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН“ -ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0013 вл. 13 ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1376 се именуваат :

107) Хилда Димевска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул. Самоилова 71 - 9 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

108) Рената Тодороска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Самоилова9/2-2 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1377

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1377.

За претседател на избирачкиот одбор број 1377 се избира ВЕРА ИЛИЈОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП, адреса ул.САМОИЛОВА бр. 0007 вл. 02 ст. 020 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1377 се избира ЌИРИЛ НИКОЛОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП, адреса ул.САМОИЛОВА бр. 0005 вл. 02 ст. 014 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1377 се избираат :

109) ОФЕЛИЈА КОРУНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0007 вл. 1 ст. 013 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

110) МЕРИ ВЕЛКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0007 вл. 03 ст. 004 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1377 се именуваат :

111) Христијан Бузлески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Самоилова 13/4/16 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

112) Николина Петреска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Крагуевачка18 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1377 се избираат :

- 109) ЖИВКО ДАМЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0007 вл. 03 ст. 014 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 110) ПЕТРЕ МИШЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0005 вл. 01 ст. 011 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1377 се именуваат :

- 111) Трајко Качаоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.Самоилова бр.3/1-9 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 112) Жане Наумоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Самоилова5/1-13 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

ваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1378

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1378.

За претседател на избирачкиот одбор број 1378 се избира ЦВЕТАНКА ДИМОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса ул.АЦЕ МРЧЕСКИ бр. 0004 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1378** се избира **ГОРГИ ПОПОВ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" ПРИЛЕП**, адреса **ул.ДРВАРСКА бр. 0004 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1378** се избираат :

113) **МАРЈАН МАТРАКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЕГЕЈСКА бр. 0026 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

114) **ГОРДАНА ИВАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "РИСТЕ РИСТЕСКИ" - РИЧКО** **ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БОРКА ЈОРДАНОВСКА бр. 0026 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1378** се именуваат :

115) **Николче Божиноски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул. Егејска 108/7 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

116) **Ленче Богеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Егејска 158а ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1378** се избираат :

113) **ЕЛИЗАБЕТА ГАГАЛЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "РИСТЕ РИСТЕСКИ" - РИЧКО** **ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЕГЕЈСКА бр. 0092 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

114) **ДЕЈАН БУНТЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КРУМЕ ВОЛНАРСКИ" ТОПОЛЧАНИ - ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ДРВАРСКА бр. 0009 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1378** се именуваат :

115) **Владо Димоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Егејска 108/12 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

116) **Мартин Зероски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Егејска 80/15 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____

3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1379

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1379.

За претседател на избирачкиот одбор број 1379 се избира СЛОБОДАН ПЕТКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП, адреса ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0015 вл. А ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1379 се избира АНЕТА НИКОЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0017 вл. А ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1379 се избираат :

117) МАРИКА ДУКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0014 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

118) ГОРДАНА ВЕЛЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0180 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1379 се именуваат :

119) Душан Шаркоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ладо Лапецот 262 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

120) Александра Колевска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Ладо Лапецот 206 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1379 се избираат :

117) МИЛИЦА МИРЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ “НАША ИДНИНА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0058 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

118) САШО ИВАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0022 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1379 се именуваат :

119) Билјана Миноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул. Ладо Лапецот 32 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

120) Мица Јовеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Ладо Лапецот28а ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1380

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1380.

За претседател на избирачкиот одбор број 1380 се избира СОЊА ЛОКВЕНЕЦ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0101 вл. ст. 021 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1380 се избира СНЕЖАНА ШЉУПКОВА од ПРИЛЕП вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИЛЕП, адреса ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0089 вл. ст. 12 ПРИЛЕП

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1380 се избираат :

121) ВИОЛЕТА СТОЈАНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ”-ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ, адреса на живеење ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0095 вл. ст. 16 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

122) АНА ВЕЛЈАНСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0067 вл. ст. 018 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1380 се именуваат :

123) Никола Багески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење "Војводинска" 97/7 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

124) Мара Ацеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Струшка50 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1380 се избираат :

121) БОРИС МИТРЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0081 вл. ст. 033 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

122) ДИМИТАР КОНЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ВОЈВОДИНСКА бр. 0063 вл. ст. 015 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1380 се именуваат :

123) Филип Радевиќ од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Точила 1 Е1-3/5 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

124) Мери Мрмеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Војводинска73/5 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П. ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимциоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимциоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1381

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1381.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За претседател на избирачкиот одбор број **1381** се избира **ДЕЛФИНА ТУТЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса **ул.АНДОН СЛАВЕЈКО бр. 0040 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1381** се избира **СОЊА АНГЕЛЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП**, адреса **ул.БРАЌА НУНЕСКИ бр. 0004 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1381** се избираат :

125) **ЕЛЕОНОРА КОСТОСКА-ЈОВАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БРАЌА НУНЕСКИ бр. 0001 вл. А ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

126) **МАРИЈА СРБИНОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БРАЌА БЕШИРОСКИ бр. 0029 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1381** се именуваат :

127) **Никола Ристески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Димо Наредникот 1106 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

128) **Викторија Атанасоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Андон Слабејко59 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1381** се избираат :

125) **МИЛЕ ШИЈАКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА“ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.АНДОН СЛАВЕЈКО бр. 0024 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

126) **САШО ТОДОРОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ**, адреса на живеење **ул.АНДОН СЛАВЕЈКО бр. 0146 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1381** се именуваат :

127) **Илија Ѓорѓиоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул.Браќа Бешироски 10 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

128) **Марија Тодороска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Андон Слабејко146 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1382

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1382.

За претседател на избирачкиот одбор број 1382 се избира АНКИЦА ИЛИЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса ул.КИРО НАЦЕВСКИ-ФЕТАК бр. 0004 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1382 се избира МАРИЦА ДИМЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ПРИЛЕП, адреса ул.БОРКА СТЕВАНОВСКИ бр. 0032 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1382 се избираат :

129) БИСЕРА ДИМЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ “НАША ИДНИНА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ИЛЈО ПОПАДИНЕЦ бр. 0001 вл. 12 А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

130) ИРЕНА ЈОВАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КИРО НАЦЕВСКИ-ФЕТАК бр. 0042 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1382 се именуваат :

131) Влатко Патоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење “Борка Стефаноски” 22 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

132) Фросина Пацаноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Борка Стеваноски 30 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1382 се избираат :

129) ДИМКО ТОЛЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, адреса на живеење ул.АЛЕКСАНДАР СПИРКОСКИ бр. 0028 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

130) ВЛАДИМИР КОСТОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ОУ “МИРЧЕ АЦЕВ” ЛАЖАНИ ЦО-ДОЛНЕНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КИРО НАЦЕВСКИ-ФЕТАК бр. 0005 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1382** се именуваат :

- 131) **Гина Врцкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул.Јоле Андоноски 6 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 132) **Лидија Јованоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Александар Спиркоски Џемо23 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1383

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1383**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1383** се избира **ГОРАН МИТРЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ” ДУПЈАЧАНИ - ДОЛНЕНИ**, адреса **ул.БУДИМАШ бр. 0016 вл. 4 А ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1383** се избира **ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ” - ПРИЛЕП**, адреса **ул.БУДИМАШ бр. 0018 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1383** се избираат :

- 133) **ИРЕНА СТАНКОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БУДИМАШ бр. 0022 вл. ст. 011 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

- 134) **НИКОЛА ЧКРИПЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ**, адреса на живеење **ул.БУДИМАШ бр. 0006 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1383** се именуваат :

- 135) **Ице Станковски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **"Бидимаш" 22/11 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 136) **Валентина Гудеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Бидимаж5 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1383** се избираат :

- 133) **МИЛАНЧО БЕЛОКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БУДИМАШ бр. 0026 вл. ст. 012 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 134) **КЕТИ ЗЕРОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БУДИМАШ бр. 0020 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1383** се именуваат :

- 135) **Ермира Касимоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Бидимаш 18/35 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 136) **Маја Ангелеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Бидимаж22/6 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П. **ПРЕТСЕДАТЕЛ**
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1384

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1384**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1384** се избира **СНЕЖАНА ЈОВЧЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса **ул.САВСКА бр. 0158 вл. А ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1384** се избира **ЉУБИЦА ЈОВАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса **ул.САВСКА бр. 0070 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1384** се избираат :

137) **АНЕТА БЕЛИЧОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КОПАНИК бр. 0031 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

138) **ВЕРА РИСТЕВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ**, адреса на живеење **ул.КОПАНИК бр. 0010 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1384** се именуваат :

139) **Петре Јовески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Зеленгора 12 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

140) **Тања Јовановска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Савска70 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1384** се избираат :

137) **ЈОВАН БУРНЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ “НАУМ НАУМОСКИ БОРЧЕ” КРУШЕВО**, адреса на живеење **ул.САВСКА бр. 0004 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

138) **САШО СПИРКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ”-РИЧКО** **ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ТРАЈКО НИКОЛОСКИ бр. 0018 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1384** се именуваат :

139) **Емилија Марковска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Савска 88 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

140) **Соња Димовска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Савска134 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1385

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1385.

За претседател на избирачкиот одбор број 1385 се избира ПАНДОРА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса ул.МЕНДЕ БОШКОСКИ бр. 0008 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1385 се избира ЛИЛЈАНА ТАЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, адреса ул.ПЕЦЕ СПИРКОСКИ бр. 0016 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1385 се избираат :

- 141) НАТАША БЛАШКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.РИСТЕ РИСТЕСКИ -РИЧКО бр. 0032 вл. Б ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 142) ПЕТАР ГРИЖОСКИ од ПРИЛЕП вработен во АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса на живеење ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0061 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1385 се именуваат :

- 143) Гоце Петрески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул.Кеј 9 Септември1 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 144) Дејан Ѓорѓиески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Пеце Спиркоски 22 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1385 се избираат :

- 141) ОЛИВЕРА ТРАЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0045 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 142) МАРИНКО ШЛАКЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0009 вл. А ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1385** се именуваат :

143) **Гоце Везирски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **"Ристе Ристески" 8 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

144) **Христина Димитриеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кеј9ти Септември ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1386

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1386**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1386** се избира **ГОРИЦА ЧАТЛЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса **ул.БИТОЛСКА бр. 0040 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1386** се избира **БИЛЈАНА ТРОМПЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса **ул.БИТОЛСКА бр. 0016 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1386** се избираат :

145) **ДОБРИЦА МАРКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БИТОЛСКА бр. 0025 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

- 146) **ВИОЛЕТА ДИМОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МЕНДЕ ЦРВЕНКОСКИ бр. 0001 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1386** се именуваат :

- 147) **Лидија Ристеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Скопска 19 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 148) **Дајана Јашароска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Скопска19 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1386** се избираат :

- 145) **ЉУБЕН ТОДОРОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БИТОЛСКА бр. 0002 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 146) **ПЕТРЕ ЧЕШЕЛКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "РИСТЕ РИСТЕСКИ" - РИЧКО** **ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БИТОЛСКА бр. 0001 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1386** се именуваат :

- 147) **Каролина Младеновиќ** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **"Битолска" 70 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 148) **Димче Чатлески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **ул. Битолска 49 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена

Чагороска, и членовите Даница Талимциоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1387

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1387.

За претседател на избирачкиот одбор број 1387 се избира КРИСТИНА ТАСЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ” - ПРИЛЕП, адреса ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0004 вл. ст. 009 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1387 се избира ВЕСЕЛА СМУГРЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ГОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП, адреса ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0005 вл. ст. 004 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1387 се избираат :

149) ХРИСТИНА ДАМЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0001 вл. 36 ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

150) ГОРДАНА ЦОКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ” - ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0012 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1387 се именуваат :

151) Сашо Секулоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Моша Пијаде 2/58 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

152) Гордана Атанасоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Моша Пијаде 2/49 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1387 се избираат :

149) БОРО РИКАЛОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0003 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

150) ГОЦЕ СТОЈКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ” - ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0001 вл. ст. 30 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1387 се именуваат :

151) Полинеза Петреска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Александар Македонски 1/37 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

152) Јагода Ивческа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Александар Македонски 3/14 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1388

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1388.

За претседател на избирачкиот одбор број 1388 се избира ВЕРА ПОПОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0036 вл. А ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1388 се избира ПЕЦЕ АЛЕКСОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ГОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП, адреса ул.КИРЕ ГАВРИЛОСКИ бр. 0029 вл. А ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1388 се избираат :

153) МАРИЈА ДУЛЕВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КИРЕ ГАВРИЛОСКИ бр. 0006 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

154) МЕТОДИЈА МИЈАКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.САВКА МАНЕВСКА бр. 0015 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1388 се именуваат :

155) Зорица Шојлеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Кире Гаврилоски 8 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

156) Валентина Вељаноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Цане Коњарец 53а ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1388 се избираат :

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

153) **БОШКО БОГДАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ "ЃОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.САВКА МАНЕВСКА бр. 0004 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

154) **ЗОРАН РАЗМОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0002 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1388** се именуваат :

155) **Љупчо Шереметоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Методија Попоски Мајка 16 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

156) **Наде Крстеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кире Гаврилоски3 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1389

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1389**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1389** се избира **ВЛАДО КРСТЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" ПРИЛЕП**, адреса **ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0001 вл. Б ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1389** се избира **ТОНИ ТАШКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ" - ПРИЛЕП**, адреса **ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0040 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1389** се избираат :

157) **СЛАВЕ ЃОРЃИОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" БУЧИМ КРУШЕВО**, адреса на живеење **ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0104 вл. ст. ПРИЛЕП**;

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот член _____

158) МИТРЕ МИЛЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0191 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1389** се именуваат :

159) Сузана Топчиоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење "Лазо Филипоски" 30 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

160) Љубица Јовческа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Цане Коњарец112 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1389** се избираат :

157) АНИТА ЃОРЃИОСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0078 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

158) ЕЛИЗАБЕТА МИЛОШЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ "ЃОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0046 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1389** се именуваат :

159) Донче Ристеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.„Цане Коњарец“ 69 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

160) Лилјана Трајкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Лазо Филипоски31 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена

Чагороска, и членовите Даница Талимциоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1390

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1390**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1390** се избира **БИЛЈАНА МАРКОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ**, адреса **ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0048 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1390** се избира **ТОНИ РИСТЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса **ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0031 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1390** се избираат :

161) **МИРЈАНА ТАЛЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КРУМЕ ВОЛНАРСКИ" ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0006 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

162) **МИЛКА ТРАЈКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0046 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1390** се именуваат :

163) **Милева Петреска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Максим Горки 72 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

164) **Наташа Талеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Динара36 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1390** се избираат :

161) **ЗОРЕ ЦВЕТКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ДИНАРА бр. 0031 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

162) **ВЕЛЕ ЃОРЃИЈОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0084 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1390** се именуваат :

163) **Миле Стојкоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Динара 67 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

164) **Елица Петкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Максим Горки118 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1391

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1391.

За претседател на избирачкиот одбор број 1391 се избира ЗОРИЦА СИНАДИНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, адреса ул.БИСТРА ПЛАНИНА бр. 0036 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1391 се избира ВЕНЧЕ СРБИНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, адреса ул.ОСОГОВСКА бр. 0016 вл. Б ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1391 се избираат :

165) САВЕТКА АТАНАСОСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БИСТРА ПЛАНИНА бр. 0014 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

166) НИКОЛЧЕ ЈОВЧЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ, адреса на живеење ул.БИСТРА ПЛАНИНА бр. 0011 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1391 се именуваат :

167) Елена Виданоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Осоговска 47а ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

168) Светлана Петреска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Осоговска29 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1391 се избираат :

165) СОФИЈА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ОСОГОВСКА бр. 0027 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

166) ТАТЈАНА ДИМОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ“НИКОЛА КАРЕВ“-КРУШЕВО, адреса на живеење ул.БИСТРА ПЛАНИНА бр. 0044 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1391** се именуваат :
167) **Новица Јованоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Осоговска 77 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

168) **Марице Јованоска Димкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кордун24 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П. **ПРЕТСЕДАТЕЛ**
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1392

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1392**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1392** се избира **ЈАСМИНА АЛАМПИЈОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса **ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0001 вл. 1 ст. 046 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1392** се избира **МИОДРАГ МИТРЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса **ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0002 вл. 02 ст. 039 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1392** се избираат :
169) **ПЕТРЕ ТОШЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ”-РИЧКО** **ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ИВО РИБАР ЛОЛА бр. 0002 вл. ст. 11 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

170) **ЛИЛЈАНА ПРИСАЃАНЕЦ** од **ПРИЛЕП** вработен во **МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**, адреса на живеење **ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0003 вл. ст. 058 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број **1392** се именуваат :

- 171) **Славица Бозоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Димо Наредникот БЗ 3/42 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член

- 172) **Гордана Ѓокоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Моша Пијаде12/7 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1392** се избираат :

- 169) **МАРИЈА СПИРКОСКА-ИЛИЈЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член

- 170) **ГОЦЕ ДУКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта**, адреса на живеење **ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0002 вл. 3 Б ст. 51 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1392** се именуваат :

- 171) **Јорданчо Христоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Димо Наредникот АЗ-1/15 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член

- 172) **Јасмина Мицеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Моша Пијаде12/11 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во **Прилеп, 12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1393

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1393**.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За претседател на избирачкиот одбор број **1393** се избира **ЦВЕТАНКА ЃОРЃИОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ "НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП**, адреса **ул.МУКОС бр. 0026 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1393** се избира **ЉИЉАНА КОВИЛОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ" - ПРИЛЕП**, адреса **ул.МУКОС бр. 0064 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1393** се избираат :

173) **АНТИГОНА ДИМОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ "ЃОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МУКОС бр. 0091 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

174) **ПЕЦЕ СРБИНОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ "НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МУКОС бр. 0070 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1393** се именуваат :

175) **Петре Тодороски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул.Даме Груев 9 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

176) **Сузана Костоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Пане Талески2 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1393** се избираат :

173) **МАРЕ ПЕТРЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МУКОС бр. 0034 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

174) **ЖАРКО НЕДЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МУКОС бр. 0025 вл. А ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1393** се именуваат :

175) **Никола Макески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Пане Талески 17 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

176) **Елена Ковилоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Мукос64 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1394

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1394.

За претседател на избирачкиот одбор број 1394 се избира СНЕЖАНА ТОДЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП, адреса ул.ШАКИР ВОЈВОДА бр. 0005 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1394 се избира БЛАГА ЗЛАТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “СВ.НАУМ ОХРИДСКИ” МАКЕДОНСКИ БРОД, адреса ул.ПОП СПАСЕ-ИГУМЕН бр. 0023 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1394 се избираат :

177) ПЕТРЕ КРСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЦЕЛЕ МАВРОВСКИ бр. 0009 вл. А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

178) КОКИЦА СТОЈЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ВАСИЛИЕ ПАВЛОВСКИ-ЏГУРЕ бр. 0017 вл. 0А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1394 се именуваат :

179) Дејан Филипоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Поп Спасе Игумен 12 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

180) Билјана Тодеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Шакир Војвода5 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1394 се избираат :

177) СНЕЖАНКА ЌОВКАРОСКА-ШИЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.НИЛ АМСТРОНГ бр. 0046 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

178) ЗОРАН БУНТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ДИМИТАР ДИМИТРИОСКИ бр. 0001 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1394 се именуваат :

179) Сашо Дукоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Нил Армстронг 12 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

180) Невена Соколоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Нил Амстронг18 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1395

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1395.

За претседател на избирачкиот одбор број 1395 се избира ЖАРКО СМОКВОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса ул.МИЦЕ КОЗАР бр. 0073 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1395 се избира ТАТЈАНА ПЕТРЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ“МАНЧУ МАТАК“ КРИВОГАШТАНИ-ПРИЛЕП, адреса ул.МАРКОВА бр. 0152 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1395 се избираат :
181) БЛАГИЦА ТРАЈЧЕВСКА од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, адреса на живеење ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0129 вл. А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

182) ВИОЛЕТА ХРИСТОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.МАРКОВА бр. 0170 вл. А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1395 се именуваат :

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

183) Ленче Лазароска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење "Мице Козар" 99 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

184) Елена Тутунциска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 11 Октомври 164А ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1395 се избираат :

181) БЛАГОЈА ПЕПЕЉУГОСКИ од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.МАРКОВА бр. 0210 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

182) АЛЕКСАНДРА МИРЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.МАРКОВА бр. 0104 вл. 0А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1395 се именуваат :

183) Христина Момироска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Маркова 160 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

184) Мирјана Тодороска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Маркова 178 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1396

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1396.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За претседател на избирачкиот одбор број **1396** се избира **ЛИЛЈАНА ПЕТРЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП**, адреса **ул.БЕОГРАДСКА бр. 0028 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1396** се избира **СТОЈНЕ ХРИСТОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ “ГОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП**, адреса **ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0023 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1396** се избираат :
185) **ГОРДАНА ЈОВАНСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0024 вл. А ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

186) **ИРЕНА ТРАЈКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ”С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0033 вл. 00 ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1396** се именуваат :
187) **Анѓа Трајкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Београдска 75 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

188) **Николина Нумоска-Петрова** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Београдска 76 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1396** се избираат :
185) **ДРАГАН ДИМИТРИЈОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле - Прилеп**, адреса на живеење **ул.БЕОГРАДСКА бр. 0043 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

186) **ОРДЕ СМILESКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ПАРТИЗАНСКА бр. 0029 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1396** се именуваат :
187) **Драшко Димески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Београдска 87 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

188) **Ангелка Христоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кирил и Методиј 11 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____

3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимциоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1397

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1397.

За претседател на избирачкиот одбор број 1397 се избира ВЕСНА МИХАИЛОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0113 вл. ст. 8 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1397 се избира МАЈА НИКОЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “СТРАШО ПИНЏУР” МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса ул.МИЦЕ КОЗАР бр. 0187 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1397 се избираат :

189) ДИМИТАР РИСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0109 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

190) ЕЛЕНА АПОСТОЛОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0117 вл. ст. 011 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1397 се именуваат :

191) Дејан Таневски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.„Ѓуро Салај“ бр.54 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

192) Виолета Јосифоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Мице Козар173 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1397 се избираат :

189) ГОЦЕ МИЈОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0085 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

190) АНИТА ИВАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0111 вл. ст. 012 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1397 се именуваат :

191) Славица Јорданоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.„Ѓуро Салај“ бр.42 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

192) Светлана Наумоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Мице Козар159 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1398

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1398.

За претседател на избирачкиот одбор број 1398 се избира ЉИЉАНА НИКОЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, адреса ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0228 вл. А ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1398 се избира АНЕТА МИЦЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП, адреса ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0180 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1398 се избираат :

193) СВЕТЛАНА ЦРВЕНКОСКА од ПРИЛЕП вработен во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0190 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

194) ТОНИ НАУМОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0230 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1398 се именуваат :

195) Валери Талески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.„11ти Октомври“ бр.178 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

196) Ане Тинтор од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Дунавска2 ПРИЛЕП;

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1398** се избираат :

- 193) **ЕЛИЗАБЕТА ГРУЈОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0166 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 194) **МИЛАН БОШКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БРАЌА ШЕМКОСКИ бр. 0035 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1398** се именуваат :

- 195) **Сашка Димоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.„Авала“ бр.2 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 196) **Мариче Боцеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Авала50 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1399

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1399**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1399** се избира **ОЛГИЦА ВЕЛЈАНОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ „ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“-ПРИЛЕП**, адреса **ул.ДИМО ХАЦИ ДИМОВ бр. 0003 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1399** се избира **ПЕТРЕ КОНЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ „ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“-ПРИЛЕП**, адреса **ул.КУМРОВЕЦ бр. 0022 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1399 се избираат :

- 197) АНТОНИЈА ГИЧЕСКА-ПЕТКОСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ВУКОВАРСКА бр. 0002 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 198) ИГОР КУЛЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КУМРОВЕЦ бр. 0021 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1399 се именуваат :

- 199) Зоранчо Боризоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.„Тризла“ бр.62 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 200) Валентина Мирческа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Тризла90 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1399 се избираат :

197) НАТАША НИКОЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ВУКОВАРСКА бр. 0006 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

198) ВЕСНА ДИМОСКА од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ТРИЗЛА бр. 0070 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1399 се именуваат :

199) Тоде Димоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.„Тризла“ бр.70 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

200) Елица Трајкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Димо Хаџи Димов1 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1400

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1400.

За претседател на избирачкиот одбор број 1400 се избира МАРТИНА ПРОЈЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул.БЕРОВСКА бр. 0054 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1400 се избира ИГОР НИКОЛОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ - ОЧКА”-ПРИЛЕП, адреса ул.ДЕБАРЦА бр. 0004 вл. 0А ст ПРИЛЕП.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1400** се избираат :

- 201) **МАРТИН КОЛЕВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА”-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БЕРОВСКА бр. 0114 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 202) **САШКА ЗДРАВЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ШТИПСКА бр. 0024 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1400** се именуваат :

- 203) **Илија Нунески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.„Дебарца“ бр.19 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 204) **Наташа Тркалеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Беровска69 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1400** се избираат :

- 201) **КИРО ФИЛИПОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ”ДУПЛАЧАНИ -ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул.БЕРОВСКА бр. 0041 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 202) **МЕНДЕ ТРКАЛЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БЕРОВСКА бр. 0069 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1400** се именуваат :

- 203) **Драге Талески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.„11ти Октомври“ бр.178 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 204) **Елица Јовеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Беровска3 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1401

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1401.

За претседател на избирачкиот одбор број 1401 се избира БИЛЈАНА ЈАГУРИНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ПРИЛЕП, адреса ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0019 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1401 се избира ЕМИЛ ТАВЧИОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ”-РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0055 вл. 0А ст. 011 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1401 се избираат :

205) ЕМИЛИЈА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ “НАША ИДНИНА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0014 вл. А ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

206) СОЊА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0064 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1401 се именуваат :

207) Моника Петреска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.„ Дебарца“ бр.28 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

208) Каролина Секулоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Штипска14 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1401 се избираат :

205) ЈОСИФ ТАЛЕВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0031 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

206) НАДА ИВАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ “НАША ИДНИНА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0012 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1401 се именуваат :

207) Николина Кузманоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.„ Дебарца“ бр.10 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

208) Трајанка Николоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Дебарца4А ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во **Прилеп, 12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1402

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1402.

За претседател на избирачкиот одбор број 1402 се избира АЛЕКСАНДРА ОКЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0086 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1402 се избира ЛИЛЈАНА ГОРГИЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0090 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1402 се избираат :

209) АЦКО КРСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ” ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЛАЗО ФИЛИПОСКИ бр. 0009 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

210) ИЛЧО ЈОРДАНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење ул.БЛАЖЕ ИВАНОВСКИ бр. 0014 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1402 се именуваат :

211) Јордан Кузманов од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.„Дебарца“ бр.10 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

212) Ерцан Алиоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Беровска154 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1402** се избираат :

- 209) **САФКА ЈЕВРЕМОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0067 вл. А ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 210) **АНЕТА СТОЈАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЦАНЕ КОЊАРЕЦ бр. 0108 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1402** се именуваат :

- 211) **Јане Ристески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.„11ти Октомври“ бр.137 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 212) **Северцан Мамудоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Беровска20 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1403

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1403**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1403** се избира **ВИОЛЕТА СЕКУЛОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ” – РИЧКО ПРИЛЕП**, адреса **ул.ИЛКА ПРИСАЃАНКА бр. 0062 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1403** се избира **МИРЈАНА ФАКОВА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ПРИЛЕП**, адреса **ул.ПИТУ ГУЛИ бр. 0020 вл. А ст ПРИЛЕП**.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1403** се избираат :

- 213) **АЛЕКСАНДРА КОКАРОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0001 вл. А ст. 002 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 214) **БЛАЖЕ СТЕФАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“-РИЧКО“ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ИЛКА ПРИСАЃАНКА бр. 0065 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1403** се именуваат :

- 215) **Ивица Мијалков** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **"Борис Кидрич" 56/7 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 216) **Цене Темелкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Питу Гули12 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1403** се избираат :

- 213) **СЛОБОДАН МЛАДЕНОВИЌ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ**, адреса на живеење **ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0016 вл. ст. 005 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 214) **РАДА ТРАЈАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КОЧО РАЦИН“-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ПИРИНСКА бр. 0010 вл. А ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1403** се именуваат :

- 215) **Зоран Брдар** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул."Борис Кидрич" 54/6 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 216) **Маја Кулеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Борис Кидрич2/12 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1404

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1404**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1404** се избира **СОЊА КУЗМАНСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**, адреса ул.КИРО ПАЈМАКОСКИ бр. 0024 вл. ст. 016 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1404** се избира **МИМОЗА КОНЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП**, адреса ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0023 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1404** се избираат :

217) **АНА ЃОРЃИЈОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0032 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

218) **СПАСИЈА ТАСЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ“НИКОЛА КАРЕВ“–КРУШЕВО**, адреса на живеење ул.КЕЈ 1–ВИ МАЈ бр. 0040 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1404** се именуваат :

219) **Кире Каранфилов** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење Јоска Јордановски 3/30 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

220) **Билјана Коштреска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО–ДПМНЕ**, адреса на живеење Јоска Јордановски 3/25 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1404** се избираат :

217) **БРАНКО ДАМЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле - Прилеп**, адреса на живеење ул.КЕЈ 1–ВИ МАЈ бр. 0046 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

218) **ВАНГЕЛ НАУМОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “БОРКА ТАЛЕСКИ“ ПРИЛЕП**, адреса на живеење ул.КЕЈ 1–ВИ МАЈ бр. 0043 вл. 0Г ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1404** се именуваат :

219) **Татјана Димкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење Киро Пајмакоски 14 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

220) **Билјана Талеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО–ДПМНЕ**, адреса на живеење Киро Пајмакоски 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1405

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1405.

За претседател на избирачкиот одбор број 1405 се избира СУЗАНА ТАЛИМЏИОСКА-ЧУРЛИНО од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ“РИСТЕ РИСТЕСКИ“-РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса ул. Маршал Тито 14 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1405 се избира ЖАКЛИНА МИРЧЕСКА-НЕШКОСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ГОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса ул.СТЕВАН АПОСТОЛОСКИ бр. 0009 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1405 се избираат :

221) ЈАГОДА ВОЛЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.МАРКСОВА бр. 0010 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

222) ГОРАН СТОЈАНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИ, адреса на живеење ул. Трајко Сандански бр.3/19 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1405 се именуваат :

223) Бранко Велески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење “Маршал Тито“ 14/3 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

224) Мери Гичева од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Трајко Сандански/13 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1405 се избираат :

221) СВЕТОЗАР КОСТОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.СТЕВАН АПОСТОЛОСКИ бр. 0001 вл. А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

222) СОЊА ГОТОВУША од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0014 вл. 01 ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1405** се именуваат :

223) Томислав Стојаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Пиринска 13 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

224) Елизабета Илиоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Маркова56 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1406

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1406.

За претседател на избирачкиот одбор број 1406 се избира КАРОЛИНА КРСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “БОРКА ТАЛЕСКИ” ПРИЛЕП, адреса ДИМО НАРЕДНИКОТ бр.49 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1406 се избира КЕТИ СТЕВАНАНЦИЈА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ” - ПРИЛЕП, адреса ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 0034 вл. 0А ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1406 се избираат :

225) ВЕСНА ДВОРЧАНЕЦ од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 0056 вл. ст. ПРИЛЕП;

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот член _____

226) ВИНЕТА ИВАНСКА од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 0042 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1406** се именуваат :

227) Методија Стевановиќ од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Кузман Јосифовски 34а ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

228) Јулијана Дуковска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Ленин 9 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1406** се избираат :

225) БОГОЈА СМИЛЕВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ОСОГОВСКА бр. 0015 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

226) ИГОР ГАЛОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.СЛАВЕЈ ПЛАНИНА бр. 0016 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1406** се именуваат :

227) Методија Пејоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење "Кузман Јосифовски" 42 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

228) Даниела Димитриоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Рампо Левката8 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагурска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зеровски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена

Чагороска, и членовите Даница Талимциоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1407

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1407**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1407** се избира **МАРИЈА МИЛОШЕСКА-РИСТЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИЛЕП**, адреса **ул. Републиканска 12 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1407** се избира **ЕЛИНА МИТРЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ“МИРЧЕ АЦЕВ“ЛАЖАНИ ЦО-ДОПНЕНИ-ПРИЛЕП**, адреса **ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0008 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1407** се избираат :

229) **НАТАША ХАЦИ СПИРОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0002 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

230) **ВИОЛЕТА ПЕПЕЉУГОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0045 вл. А ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1407** се именуваат :

231) **Тони Камчески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **А.Македонски 143 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

232) **Снежана Јошеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Александар Македонски107 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1407** се избираат :

229) **ГОЦЕ ЃОРЃИОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МИРЧЕ АЦЕВ бр. 0034 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

230) **МИРОСЛАВ ПОПОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА“МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.РЕПУБЛИКАНСКА бр. 0012 вл. 3 ст ПРИЛЕП**;

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1407** се именуваат :

231) **Весна Хаџи Здравеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Кеј 9ти Септември 53 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

232) **Лидија Магдеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кеј9-ти Септември47 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1408

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1408.

За претседател на избирачкиот одбор број 1408 се избира ДИМИТРИЈАНКА МАНОЛЕВА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0027 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1408 се избира САБОТКО СТОЈКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН- ПРИЛЕП, адреса ул.СТЕВАН ДИМЕСКИ-НИШТАКО бр. 0022 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1408 се избираат :

233) ЛИДИЈА КОТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.РЕПУБЛИКАНСКА бр. 0042 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

234) ЖАКЛИНА ШАФКУЛОСКА-ХАЦИМИТР од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БОРКА ЛЕВАТА бр. 0015 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1408 се именуваат :

235) Николина Недеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Борка Талески 47в ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

236) Валентина Хаџи- Митреска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Борка Левата15 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1408 се избираат :

233) МАРИНА НОЛЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0032 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

234) СТЕВАН КОТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса на живеење ул.БРАЌА ЛАМЕСКИ бр. 0021 вл. ст. 013 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1408 се именуваат :

235) Љубен Башески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Борка Талески 52 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

236) Елизабета Јованоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Орде Тутески11 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1409

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1409.

За претседател на избирачкиот одбор број 1409 се избира ЦВЕТАНКА КАРАЃУЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса ул.ЛЕНИН бр. 0010 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1409 се избира НАДА СТОЈКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА”-ПРИЛЕП, адреса ул.КРУМЕ ЈАСКОСКИ бр. 0026 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1409 се избираат :

237) ПАНДА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ПАНДЕ ЧЕСНОСКА бр. 0015 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

238) ВЕСНА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење УЛ. Круме Јаскоски бр.18 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1409** се именуваат :

239) **Звонко Талески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ленин 36 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

240) **Сања Ристеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **ул. Круме Јаскоски 18 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1409** се избираат :

237) **РОБЕРТИНО БОГДАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле - Прилеп**, адреса на живеење **ул. КРУМЕ ЈАСКОСКИ бр. 0014 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

238) **ГОЦЕ ДАМЧЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КОЧО РАЦИН" - ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. МАРКОВА бр. 0023 вл. ст. 6 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1409** се именуваат :

239) **Санела Ристеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул. Маркова 93 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

240) **Костоска Марија** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Ленин 24 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1410

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1410**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1410** се избира **МАРЕ ИЛИОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” БУЧИМ КРУШЕВО**, адреса **ул.ЕГЕЈСКА бр. 0065 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1410** се избира **ЛЕПА БОЦЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА**, адреса **ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 0163 вл. с ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1410** се избираат :

241) **ВЕСНА ПУРДЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЦОУ “ПИРИЈА” С.ЖИТОШЕ, ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 0126 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

242) **ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**, адреса на живеење **ул.КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ бр. 0161 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1410** се именуваат :

243) **Глигур Бучиноски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул. Орце Михајловски 7 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

244) **Мариче Солуновска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кузман Јосифовски 96 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1410** се избираат :

241) **ЖАРКО ГИРОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ” ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул.КРУМЕ ЈАСКОВСКИ бр. 0031 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

242) **РУБИНЧО МАТЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0017 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1410** се именуваат :

243) **Ленче Ѓуракова** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул.Кузман Јосифовски 139 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

244) **Драгица Мошкова** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кузман Јосифовски 122 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1411

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1411.

За претседател на избирачкиот одбор број 1411 се избира МАРГАРИТА ИЛИЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” РОПОТОВО – ДОЛНЕНИ, адреса ул. ЛЕНИН бр. 0073 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1411 се избира БРАНКО ДИСОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 0075 вл. А ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1411 се избираат :

245) СОФИЈА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ” – ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0056 вл. 1 ст. 5 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

246) МАРИЈА СТОЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ” – РИЧКО ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0037 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1411 се именуваат :

247) Слободанка Дисоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул. Кузман Јосифоски 75 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

248) Моника Мицеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Орде Кабеџот 16 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1411 се избираат :

245) ЛИЛЈАНА НАЈДОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ “НАША ИДНИНА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. КУЗМАН ЈОСИФОСКИ бр. 0049 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

246) ОРДАН АПОЛЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. БОРКА ВЛАЧАРОТ бр. 0001 вл. А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1411 се именуваат :

247) Спире Нанески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ленин 59 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

248) Христина Шишкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење Сотка Цигиџик20 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1412

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1412.

За претседател на избирачкиот одбор број 1412 се избира **СНЕЖАНА КОЦЕВСКА-ШУБЕСКА** од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП, адреса ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0086 вл. А ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1412 се избира **ДОБРИВОЈ ТАЛИМЏИОСКИ** од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул.РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ бр. 0011 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1412 се избираат :

249) **СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА** од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.РИСТЕ СЕКИРЧАНЕЦ бр. 0031 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

250) **УБАВКА ШИПИНКОСКА** од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0080 вл. А ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1412 се именуваат :

251) **Кире Дамески** од ПРИЛЕП предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење Ристо Секирчанец 9 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

252) Флорина Бошкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Ленин128 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1412 се избираат :

249) СЛОБОДАН СТОЈЧЕВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ДАМЕ ГАГАЛЕСКИ бр. 0003 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

250) БИЛЈАНА ПОПОСКА ФИЛИПОВА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0028 вл. А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1412 се именуваат :

251) Илија Ристески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ленин 114 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

252) Надица Стојческа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Димо Наредникот16 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1413

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1413.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За претседател на избирачкиот одбор број **1413** се избира **ПАВЛИНА ТЕМЕЛКОСКА-РИСТЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ"-ПРИЛЕП**, адреса **ул.ЛЕНИН бр. 0140 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1413** се избира **БИЛЈАНА НАУМОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП**, адреса **ул.ЛЕНИН бр. 0156 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1413** се избираат :

253) **МОНИКА ИЛИЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0112 вл. 0Е ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

254) **ЖИВКО БУРНЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВРМ**, адреса на живеење **ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0112 вл. В ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1413** се именуваат :

255) **Кети Јованоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул.Ленин 180 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

256) **Весна Бурнеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Егејска97а ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1413** се избираат :

253) **СНЕЖАНА ЗДРАВЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈОУДГ "НАША ИДНИНА" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КИРЕ РИСТЕСКИ-СРБИНОТ бр. 0012 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

254) **ОРДЕ ГРАБУЛОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО бр. 0128 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1413** се именуваат :

255) **Моника Наумоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Бул.Маршал Тито 107 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

256) **Емилија Ристеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Ленин1426 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1414

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1414.

За претседател на избирачкиот одбор број 1414 се избира ЦВЕТАНКА НИКОЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса ул.МАНЧУ МАТАК бр. 0009 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1414 се избира ЉУБОМИР ТАСЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ-ПРИЛЕП, адреса ул.КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК бр. 0011 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1414 се избираат :

257) ГАБРИЕЛА СТЕВАНАНЦИЈА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.МАРКО ЦЕПЕНКОВ бр. 0002 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

258) МИРЈАНА БОШКОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ДУШКО НАУМОВСКИ бр. 0014 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1414 се именуваат :

259) Христо Белокапоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Марко Цепенков 5 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

260) Даниела Ангелеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Пиринска1 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1414 се избираат :

257) ВЕСНА ТРАЈЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.МАРКО ЦЕПЕНКОВ бр. 0019 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

258) ХРИСТИЈАН ТАЛЕВСКИ од ПРИЛЕП вработен во НУ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ “СТОБИ“ ГРАДСКО, адреса на живеење ул.КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК бр. 0030 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1414 се именуваат :

259) Кире Иваноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Манчу Матак 15 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

260) Јулијана Ангелеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Пиринска1 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1415

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1415.

За претседател на избирачкиот одбор број 1415 се избира ТАЊА КРСТЕСКА-НАЈДОСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП, адреса ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0088 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1415 се избира РОЗА КИСЕЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса ЃОРЕ ЃОРЕСКИ бр.9 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1415 се избираат :

261) ЗОРКА СОТИРОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “СТРАШО ПИНЏУР” МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0074 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

262) ЖАНЕТА КОЛЕВСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ” – РИЧКО ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КРУШЕВСКА бр. 0011 вл. Б ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1415 се именуваат :

263) Звонко Секулоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење “Крушевска” 44 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

264) Снежана Мојнова од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Пелистерска1 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1415 се избираат :

261) ДИМИТРИЈА ДИМЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "РИСТЕ РИСТЕСКИ" -РИЧКО ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0110 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

262) ЕЛИЗАБЕТА ТРАЈКОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БОРИС КИДРИЧ бр. 0090 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1415 се именуваат :

263) Катерина Димова од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Крушевска 50 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

264) Моника Митреска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Драган Талески2 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, 12.02.2013

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1416

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1416.

За претседател на избирачкиот одбор број 1416 се избира ЗЛАТКО РИСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ОУ "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" БУЧИМ КРУШЕВО, адреса ул.ПЕЛАГОНИЈА бр. 0010 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1416** се избира **ЕМИЛИЈА ЈОВАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КОЧО РАЦИН” - ПРИЛЕП**, адреса **ул.КЕЈ 4-ТИ ЈУЛИ бр. 0001 вл. 18 А ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1416** се избираат :

265) **МЕРИ НАЈДОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ**, адреса на живеење **ул.ШАР ПЛАНИНА бр. 0010 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

266) **БИЛЈАНА РЖАНИКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КЕЈ 4-ТИ ЈУЛИ бр. 0001 вл. Б ст. 004 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1416** се именуваат :

267) **Љупче Велески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Кеј 4 ти Јули 14 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

268) **Мира Здравеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кеј4ти Јули21 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1416** се избираат :

265) **СВЕТЛАНА СТОЈАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КОЧО РАЦИН” - ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КЕЈ 4-ТИ ЈУЛИ бр. 0020 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

266) **БЛАГОЈА ВЕЛЈАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ” - ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КЕЈ 4-ТИ ЈУЛИ бр. 0005 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1416** се именуваат :

267) **Влатко Еленоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Пелагонија 25 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

268) **Славица Здравеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Кеј4ти Јули21 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1417

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1417.

За претседател на избирачкиот одбор број 1417 се избира КИРО ГАРАЛОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА”-ПРИЛЕП, адреса ПЕНКО ЗДРАВКОВСКИ бр.23 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1417 се избира СОЊА СТОЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул.ЦРВЕНИ СТЕНИ бр. 0019 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1417 се избираат :

269) ИРЕНА ДАМЕСКА од ПРИЛЕП вработен во АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ВОЈВОДИНСКА бр.97 вл.1 ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

270) МЕРИ СВЕЌАРОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЦАНЕ ИЛИОСКИ бр. 0017 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1417 се именуваат :

271) Сашо Стефаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Димо Димеоски 6 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

272) Делфина Кондоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Јоска Јорданоски101 а ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1417 се избираат :

269) ЉУБЕН РИСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА БИТОЛА, адреса на живеење ул.ЦАНЕ ИЛИОСКИ бр. 0023 вл. Б ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

270) ИЛИЈА АНГЕЛЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ”-РИЧКО ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0113 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1417 се именуваат :

271) Ангела Димитриоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Кеј 1 ви Мај 536 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

272) Гордана Јосифоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење 11 ти Октомври118 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во **Прилеп, 12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1418

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1418.

За претседател на избирачкиот одбор број 1418 се избира ВЕСНА ЧЕШЕЛКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ -БИТОЛА, адреса ул.ЃОРЕ ЃОРЕСКИ бр. 0024 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1418 се избира СВЕТЛАНА БИНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0108 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1418 се избираат :

273) ХИЛДА БЕЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЃОРЕ ЃОРЕСКИ бр. 0028 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

274) БЛАГА ИЛИЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.НАДА ЛАМЕСКА бр. 0018 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1418 се именуваат :

275) Горан Базеркоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Нада Ламеска 44 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

276) Анета Чавкароска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Ѓоре Ѓорески 17 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1418** се избираат :

273) **ГОРАНЧО ГРУЈЕВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ГОРЕ ГОРЕСКИ бр. 0026 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

274) **ДУШАН ИВАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0080 вл. Б ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1418** се именуваат :

275) **Панда Темелкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Јоска Јордановски 104 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

276) **Соња Ацеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Горе Горески19 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1419

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1419**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1419** се избира **ВЕРА ИСКОВА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса **ул.КЕЈ 1-ВИ МАЈ бр. 0071 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1419** се избира **АЛЕКСАНДРА ЃУМАНДЕЛОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА”-ПРИЛЕП**, адреса **ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0278 вл. ст. ПРИЛЕП**.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1419** се избираат :

277) **АНА АНГЕЛЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЦЕНА ОГОСКА бр. 0001 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

278) **ВЕЛИКА КОНДОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ "ПЕЦО ДАСКАЛОТ"ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0228 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1419** се именуваат :

279) **Стојан Гркоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Јоска Јордановски 216 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

280) **Валентина Талевска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Јоска Јордановски 156 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1419** се избираат :

277) **ПЕТКО АСПРОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0288 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

278) **ИВАН СТОЈАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта**, адреса на живеење **ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0304 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1419** се именуваат :

279) **Влатко Врглески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ј.Јордановски 280 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

280) **Наташа Камчевска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **ул. Јоска Јордановски 246 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1420

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1420.

За претседател на избирачкиот одбор број 1420 се избира ЉУПЧО МИЦЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, адреса МАРШАЛ ТИТО бр.45 вл. ст. ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1420 се избира ЕЛИЗАБЕТА ВЕЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса ул.БОРКА СПИРКОСКИ бр. 0006 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1420 се избираат :

281) ХРИСТИНА ТРПЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БЛАГОЈА РИСТИК-БАЛЕ бр. 0022 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

282) МИХАЕЛА ВАРШАНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КЕЈ 19 -ТИ СЕПТЕМВРИ бр. 0003 вл. ст. 017 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1420 се именуваат :

283) Роза Василеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Орде Тодороски Шемко 16 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

284) Емилија Каралиоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Партизански Одреди30 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1420 се избираат :

281) БИЛЈАНА ЧАВЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БОРКА СПИРКОСКИ бр. 0022 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

282) ТОШКО АЛВАЦИОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕДИ бр. 0003 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1420 се именуваат :

283) Сребре Стефаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Орде Тодороски Шемко 33 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

284) Трајанка Ристевска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Партизански Одреди28 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1421

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1421.

За претседател на избирачкиот одбор број 1421 се избира ПЕША КРСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН” – ПРИЛЕП, адреса ул. Вељко Влаховиќ бр.3 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1421 се избира ЦВЕТАНКА ЃОРЃИОСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ” – РИЧКО ПРИЛЕП, адреса ул. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ бр. 0003 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1421 се избираат :

285) АНЕТА СТАНКОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ” – ДОЛНЕНИ, адреса на живеење ул. ДИМКО КОСТОСКИ – МИРИСАЛ бр. 0012 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

286) МАРИЈАНА КОСТАДИНОСКА – АЈРОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “МИРЧЕ АЦЕВ” – ЛАЖАНИ ЦО – ДОЛНЕНИ – ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ бр. 0004 вл. ст. 19 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1421 се именуваат :

287) Јорданчо Коруноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење “Борис Кидрич” 152 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

288) Габриела Златеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Златибор29 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1421 се избираат :

285) РУБИНЧО ТОШЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЗЛАТИБОР бр. 0049 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

286) АЦЕ ШИШКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЗЛАТИБОР бр. 0009 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1421 се именуваат :

287) Наташа Гешоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Победа 51 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

288) Билјана Нечкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Велко Влаховиќ4/7 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1422

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1422.

За претседател на избирачкиот одбор број 1422 се избира СНЕЖАНА СИНАДИНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “СТРАШО ПИНЏУР” МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса ул.БРАКА ЛАМЕСКИ бр. 0032 вл. ст ПРИЛЕП.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1422** се избира **ГОРДАН ТРИФУНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ” - ПРИЛЕП**, адреса **ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0003 вл. ст. 026 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1422** се избираат :
289) **БИЛЈАНА ТРАЈКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ” - РИЧКО** **ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МАРКО ЦЕПЕНКОВ бр. 0030 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

290) **МАРГАРИТА АЛЕКСОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ” - РИЧКО** **ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КИРО КРСТЕСКИ - ПЛАТНИК бр. 0013 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1422** се именуваат :

291) **Димче Караматовски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Архимедова 66 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

292) **Маријана Јованоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Плетвар ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1422** се избираат :
289) **ВАЛЕНТИНА КАКИЌ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЈОСКА ЈОРДАНОВСКИ бр. 0003 вл. 44 ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

290) **РИЗО ТРАЈКОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” - ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ДУШКО НАУМОВСКИ бр. 0020 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1422** се именуваат :
291) **Христина Басароска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Димо Наредникот А1/2-30 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

292) **Јасмина Дамеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Плетвар ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____

3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1423

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1423.

За претседател на избирачкиот одбор број 1423 се избира ДИМКО КОЦЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, адреса ул.МАРКО ЦЕПЕНКОВ бр. 0008 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1423 се избира ЈУЛИЈАНА ЃОРЃИОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” РОПОТОВО –ДОЛНЕНИ, адреса ул.НАУМ НАУМОСКИ-БОРЧЕ бр. 0001 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1423 се избираат :
293) СНЕЖАНА ТОДОРЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.МАНЧУ МАТАК бр. 0018 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

294) ПАНЕ ПЕТРЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.ШАР ПЛАНИНА бр. 0001 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1423 се именуваат :
295) Кирил Трајкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Беловодица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

296) Дејан Мицески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Беловодица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1423 се избираат :

293) МАРЈАН КОЦЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БЕЛАСИЦА бр. 0004 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

294) ЗАГОРКА КРСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.КЕЈ 4-ТИ ЈУЛИ бр. 0030 вл. ст Беловодица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1423 се именуваат :
295) Верка Трајкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Моша Пијаде 170а ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

296) Стојан Катароски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење с. Беловодица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1424

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1424.

За претседател на избирачкиот одбор број 1424 се избира ВЕСНА ЃОРЃЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ” - РИЧКО “ПРИЛЕП, адреса ул.БРАЌА ШЕМКОСКИ бр. 0023 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1424 се избира НАТАША СПИРКОСКА од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0158 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1424 се избираат :

297) ПАНДЕ НИКОЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0228 вл. А ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

298) АНЕТА ПУТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.11-ТИ ОКТОМВРИ бр. 0168 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1424 се именуваат :

299) Ана Рулеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Бул.„Маршал Тито“156 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

300) Александар Јорданоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Оревоец ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1424** се избираат :
297) **ЗОРАН МАТЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ**, адреса на живеење **ул.ТРИЗЛА бр. 0088 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

298) **ТРАЈКО ДИМИТРИЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта**, адреса на живеење **ул.БАБУНА бр. 0016 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1424** се именуваат :
299) **Милан Ивановски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **„Маршал Тито“ 89а ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

300) **Владимир Ѓорѓиевски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Оревоец ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1426

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1426**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1426** се избира **ГОЦЕ РИСТЕВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП**, адреса **ул.ДИНАРА бр. 0034 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1426** се избира **ЉУБИЦА НАУМОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРИЛЕП**, адреса **ул.МАКЕДОНСКА бр. 0017 вл. ст ПРИЛЕП**.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1426** се избираат :

- 301) **МЕНКА ПЕТРЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0045 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 302) **БЛАГИЦА ЃОРЃИОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0065 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1426** се именуваат :

- 303) **Валерија Трајкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Београдска 75 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 304) **Николче Јанески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Тројаци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1426** се избираат :

- 301) **ЃОРЃИЈА БОГДАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта**, адреса на живеење **ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 302) **СТЕВА САБОТКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.МАКСИМ ГОРКИ бр. 0041 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1426** се именуваат :

- 303) **Васко Петровски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Пенка Котеска 50 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 304) **Крсте Костоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Тројаци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговиот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1427

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1427.

За претседател на избирачкиот одбор број 1427 се избира ЛЕОНОРА СТЕФАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ПРИЛЕП, адреса ул.БЛАГОЈА СТОЈКОСКИ бр. 0006 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1427 се избира КОСТАДИН СТОЈАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса ул.ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 0005 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1427 се избираат :

305) ЗЛАТКО ПЕТРОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БЛАГА РУЖЕТО бр. 0066 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

306) ЗОРАНЧО ЃОРЃИЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 0037 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1427 се именуваат :

307) Дејан Димоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење „Владо Стојаноски“ 35 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

308) Пецо Крстески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Големо Радобил ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1427 се избираат :

305) ЗЛАТКА ДАМЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА Р.М., адреса на живеење ул.ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 0014 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

306) ВЕРИЦА ТОДЕСКА од ПРИЛЕП вработен во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ВЕРА ЦИРИВИРИ бр. 0050 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1427 се именуваат :

307) Борис Јакимоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Големо Радобил ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

308) Христијан Чепоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Големо Радобил ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во **Прилеп**, **12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1430

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1430.

За претседател на избирачкиот одбор број 1430 се избира РОЗА АЦИОСКА-БУРНЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул.ЕГЕЈСКА бр. 0108 вл. ст. 016 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1430 се избира ДЕЈАН АНЃЕЛЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0234 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1430 се избираат :
309) ГОЦЕ ШЕСТАКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0192 вл. 7 ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

310) ИЛИЈА КОСТАДИНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0009 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1430 се именуваат :
311) Владимир Ефремски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Самоилова 13/5-2 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

312) Весна Митреска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Октомвриска118 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1430** се избираат :

- 309) **ЕЛИЗАБЕТА ТОШЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.САМОИЛОВА бр. 0007 вл. 05 ст. 007 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 310) **ВАЛЕНТИНА ЈОВАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ**, адреса на живеење **ул.ЛАДО ЛАПЕЦОТ бр. 0092 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1430** се именуваат :

- 311) **Методија Костоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Пенка Котеска 49 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 312) **Марина Кузевска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Славеј Планина 34 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1431

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1431**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1431** се избира **РУБИНЧО БИНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса **ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0016 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1431** се избира **АНЕЗА ДВОРЧАНЕЦ-БИНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП**, адреса **ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0016 вл. ст. ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1431** се избираат :

313) **ВАНЧО СПИРКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КОЧО РАЦИН" - ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0026 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

314) **ГОЦЕ КУЗМАНОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ "ИСМАИЛ КЕМАЛИ" ЦРНИЛИШТЕ ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0013 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1431** се именуваат :

315) **Стефан Станкоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Бидимаш 22/11 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

316) **Трајче Талески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Старо Лагово ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1431** се избираат :

313) **МИРА ТРАЈКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ "ГОРЧЕ ПЕТРОВ" РОПОТОВО -ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул.НИКОЛА ТЕСЛА бр. 0041 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

314) **АНДОН ЈОВАНОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КОЗАРА бр. 0012 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1431** се именуваат :

315) **Милош Кузманоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Наум Наумоски Борче 18 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

316) **Александар Велески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Старо Лагово ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1432

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1432.

За претседател на избирачкиот одбор број 1432 се избира БЛАГОЈА АРАПИНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ -БИТОЛА, адреса ул.АНДОН СЛАВЕЈКО бр. 0070 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1432 се избира ЗОРАН ЈАНКУЛОСКИ од ПРИЛЕП вработен во АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1432 се избираат :

317) ЉУБЕ ЈАНЧЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

318) ОРДЕ ЈОНЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ул.АНДОН СЛАВЕЈКО бр. 0017 вл. ст. 003 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1432 се именуваат :

319) Ѓорѓија Стојаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Беровци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

320) Рубинчо Богоески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Беровци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1432 се избираат :

- 317) СУЗА МИРЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КРУМЕ ВОЛНАРСКИ" ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 318) АНТИЦА ВРЕНЦОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ"МАНЧУ МАТАК" КРИВОГАШТАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БРАКА НУНЕСКИ бр. 0009 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1432 се именуваат :

- 319) Пецо Размоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Беровци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 320) Билјана Дамевска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Беровци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1433

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1433.

За претседател на избирачкиот одбор број 1433 се избира БИЛЈАНА РИЗОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ"-ПРИЛЕП, адреса ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0045 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1433 се избира ЈАНЕ ЈАНКУЛОСКИ од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" ПРИЛЕП, адреса ул.ВЛАДО СТОЈАНОВСКИ бр. 0067 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1433** се избираат :

321) **ЌИРО МИЈАКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ” ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

322) **ВИОЛЕТА СПИРКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.КРУМЕ СПИРОСКИ бр. 0013 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1433** се именуваат :

323) **Гоце Боризоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Тригла 62 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

324) **Ѓорѓи Јованоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Волково ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1433** се избираат :

321) **СНЕЖАНА КИТАНОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БОРКА ТАЛЕСКИ бр. 0146 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

322) **ЦЕНА ЃОРЃИЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ВЛАДО СТОЈАНОВСКИ бр. 0021 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1433** се именуваат :

323) **Ристо Мурески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Борка Талески 222 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

324) **Орде Јосифоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Волково ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1434

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1434.

За претседател на избирачкиот одбор број 1434 се избира ЗОРАН СРЕБРЕНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1434 се избира ВЛАДИМИР КРАЛЈЕВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ”ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ, адреса ул.САМОИЛОВА бр. 0013 вл. 1 ст. 19 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1434 се избираат :

325) ТЕРЕЗА ЗЛАТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0011 вл. 04 ст. 012 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

326) НИКОЛЧЕ КУЗЕВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење СЛАВЕЈ ПЛАНИНА бр.34 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1434 се именуваат :

327) Рубин Јурукоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Галичани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

328) Емилија Вељаноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Галичани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1434 се избираат :

325) ТОМЕ АТАНАСОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ” ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

326) ОЛГА КОТЕВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.САМОИЛОВА бр. 0011 вл. 04 ст. 001 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1434 се именуваат :

327) Игорчо Јосифоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење с. Галичани Галичани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

328) Благојче Стеваноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење с.Галичани Галичани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1435

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1435.

За претседател на избирачкиот одбор број 1435 се избира ЃОРЃЕ НИКОЛОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1435 се избира ЈАСМИНКА МИТРЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА -ПРИЛЕП, адреса ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1435 се избираат :
329) ВЛАТКО ПАПАЗОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

330) СУЗАНА ДАРКОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ПЕНКА КОТЕСКА бр. 0044 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1435 се именуваат :
331) Јасна Трајкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Алинци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

332) Игор Николоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Ново Лагово ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1435 се избираат :
329) МИЛОРАД ШЕКЕРОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

330) ЉУБИЦА ТАСЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1435 се именуваат :

331) Зоран Иваноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Јоска Јорданоски 80 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

332) Даниел Трајчески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Ново Лагово ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1438

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1438.

За претседател на избирачкиот одбор број 1438 се избира ЦВЕТА РУВЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ-ПРИЛЕП, адреса ул.ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ бр. 0055 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1438 се избира ЉУБИЦА ДАНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ“КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -ПРИЛЕП, адреса ул.РАМПО СЛАБЕЈКОВСКИ бр. 0012 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1438 се избираат :

333) ВЕЛИКА ЈОВАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ“ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ“ -ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0001 вл. ст. 032 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 334) ЗОРАН МАЛКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0003 вл. ст. 25 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1438** се именуваат :

- 335) Александар Петрески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Сава Ковачевиќ 36 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 336) Сашо Христоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Чумово ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1438** се избираат :

- 333) СТЕВЧЕ РТОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0001 вл. ст. 28 ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 334) ТОДОРКА ЦВЕТАНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ "ПЕЦО ДАСКАЛОТ"-ДОЛНЕНИ, адреса на живеење ул.ИВО РИБАР ЛОЛА бр. 0002 вл. А ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1438** се именуваат :

- 335) Ристо Чадамов од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Стеван Забрчанец 7 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 336) Мартин Јорданоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Чумово ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1439

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1439**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1439** се избира **СЛАВИЦА КОНЕСКА-ТЕМЕЛКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ**, адреса **ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0001 вл. ст. 009 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1439** се избира **ЕВГЕНИЈА НЕШКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП**, адреса **ул.ДИМО НАРЕДНИКОТ бр. 0001 вл. 3 Б ст. 45 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1439** се избираат :

337) **БИСЕРА ВИШИНОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ бр. 0071 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

338) **СОФИЈА КРНЧЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ИВО РИБАР ЛОЛА бр. 0034 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1439** се именуваат :

339) **Сашо Костоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Селце ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

340) **Рубинчо Мишески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Штавица ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1439** се избираат :

337) **НОВЕ БОГОЈЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ "ПЕЦО ДАСКАЛОТ" ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул.ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ бр. 0096 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

338) **АЛЕКСО КУЗМАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ бр. 0072 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1439** се именуваат :

339) **Роска Јакимовска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.Владо Стојановски ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

340) **Трајче Маркоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Штавица ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1440

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1440.

За претседател на избирачкиот одбор број 1440 се избира **СТЕВАН ЈОРДАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП**, адреса **ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1440 се избира **НАТАША ДАМЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП**, адреса **ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст Селце ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1440 се избираат :

341) **СТАНА БОЖИНОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ бр. 0104 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

342) **ЗОРА СТОЈКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр. 0000 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1440 се именуваат :

343) **Жарко Димески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Селце ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

344) **Менде Димески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Селце ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1440 се избираат :

341) **РОЗА ДИМЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ИВО РИБАР ЛОЛА бр. 0062 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

342) **ВОЈО РИСТЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ЦАНЕ КУЗМАНОВСКИ бр. 0150 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1440 се именуваат :

343) Миле Најдоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Селце ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

344) Дијана Гулеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Селце ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1443

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1443.

За претседател на избирачкиот одбор број 1443 се избира СУЗАНА ПЕТЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ” ДОЛНЕНИ, адреса ул.ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ бр. 0034 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1443 се избира КАТЕРИНА СЛАБАКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0084 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1443 се избираат :

345) ВАСКА ПЕТЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ” ДОЛНЕНИ, адреса на живеење ул.ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ бр. 0032 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

346) МЕТОДИЈА ПЕТЛЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ бр. 0026 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За членови на избирачкиот одбор број **1443** се именуваат :

- 347) **Живко Мишкоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Димче Антулески 72 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 348) **Јулијана Антулеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Гога Јанкулоски9 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1443** се избираат :

- 345) **ВЕРКА ЈАКОВЛЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" -ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ГОРЕ ДИМИТРИОСКИ бр. 0005 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 346) **КОСТА ДУРЛАНОВ** од **ПРИЛЕП** вработен во **МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**, адреса на живеење **ул.ДИМЧЕ АНТУЛЕСКИ бр. 0048 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1443** се именуваат :

- 347) **Вецо Цветаноски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **„Димче Антулески“ 66 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 348) **Викторија Митrikesка** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Орде Чопела159 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1444

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1444**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1444** се избира **ВАЛЕНТИНА ПЕЛИВАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП**, адреса **ул.ИЛИЈА ПОЛУТЕШКА бр. 0038 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1444** се избира **ТОДОРКА ЛАШКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ "ГОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП**, адреса **ул.ИЛИЈА ПОЛУТЕШКА бр. 0032 вл. ст ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1444** се избираат :

349) **НАДА ШУКУРОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0014 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

350) **МАРИЈА ГРИЖОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КРУМЕ ВОЛНАРСКИ" ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.ОРДЕ ЧОПЕЛА бр. 0061 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1444** се именуваат :

351) **Александар Кокароски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул.Борка Лопач 36а ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

352) **Благица Стеваноска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Борка Лопач 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1444** се избираат :

349) **МАРИКА ГОЧЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БОРКА ЛОПАЧ бр. 0086 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

350) **АНГЕЛА КАЧАКОВА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ "ГОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул.БОРКА ЛОПАЧ бр. 0019 вл. ст ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1444** се именуваат :

351) **Богдана Забрчанец** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Орде Чопела 47 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

352) **Татјана Михајловска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Стеван Забрчанец 15 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1445

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1445.

За претседател на избирачкиот одбор број 1445 се избира ЉУБЕН СМилЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “СТРАШО ПИНЏУР” МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса ул.ИЉО ПОПАДИНЕЦ бр. 0008 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1445 се избира ВАЛЕНТИНА ЈОВЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “СТРАШО ПИНЏУР” МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса ул.МИРЕ ЦИЛКОСКИ бр. 0013 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1445 се избираат :

- 353) КАТЕРИНА КУМПАНИОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БЛАГОЈА ЈОВЧЕСКИ бр. 0001 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 354) ДЕЈАН АЦИЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во УНИВЕРЗИТЕТ Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БЛАГОЈА ЈОВЧЕСКИ бр. 0003 вл. А ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1445 се именуваат :

- 355) Менче Мирчевска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул.Цане Коњарец 110 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 356) Рената Бобољеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ИЉо Попадинец ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1445 се избираат :

- 353) ЗОРАН БАБАСАЛЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.ИЛИЈА КОМПАНИЈОСКИ бр. 0011 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 354) МИЛЕ ЈАНДРЕОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ “НАША ИДНИНА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул.БЛАГОЈА ШУКУРОСКИ бр. 0017 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1445 се именуваат :

355) Благоја Шукурски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Благоја Шукурски 9а ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

356) Валентина Ивческа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Илија Кумпаниоски46 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, 12.02.2013

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1446

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1446.

За претседател на избирачкиот одбор број 1446 се избира МЕНДО ТАШКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООМУ “ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА”-ПРИЛЕП, адреса ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЖУЧИШТЕ ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1446 се избира МЕТОДИЈА ЈОРДАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЖУЧИШТЕ ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1446 се избираат :

357) ЛЕНА КАРАЛИОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

358) ИЛЕ МИШЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “СТРАШО ПИНЏУР” МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член

За членови на избирачкиот одбор број **1446** се именуваат :
359) **Симе Видески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Мажучиште ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член

360) **Снежана Наумоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Мажучиште ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1446** се избираат :
357) **ВИОЛЕТА ПЕТКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член

358) **СНЕЖАНА ГУСАКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1446** се именуваат :
359) **Горан Јорданоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Мажучиште ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член

360) **Гоце Наумчески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Мажучиште ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1447

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1447**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1447** се избира **ТРАЈЧЕ КАРАЛИОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ"-ПРИЛЕП**, адреса **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1447** се избира **ЛЕНЧЕ ПЕТКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "СТРАШО ПИНЏУР" МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП**, адреса **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1447** се избираат :

361) **АЛЕКСА КУКУНОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КОЧО РАЦИН"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

362) **СЛАВЕ ПЕТКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "СТРАШО ПИНЏУР" МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1447** се именуваат :

363) **Милан Гусакоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Мало Коњари ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

364) **Рубинчо Спасески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Мало Коњари ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1447** се избираат :

- 361) **КРСТЕ АНГЕЛЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "СТРАШО ПИЊУР" МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 362) **ДАНАИЛ МИСИРКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 МАЛО КОЊАРИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1447** се именуваат :

- 363) **Николче Димоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Мало Коњари ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 364) **Николче Кукуноски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Мало Коњари ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1448

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1448**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1448** се избира **ГОЦЕ БУМБАРОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КОЧО РАЦИН"-ПРИЛЕП**, адреса **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ГОЛЕМО КОЊАРИ ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1448** се избира **ЛЕНЧЕ СРКЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ "ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ" ОБРШАНИ-ПРИЛЕП**, адреса **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ГОЛЕМО КОЊАРИ ПРИЛЕП**.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1448 се избираат :

- 365) АНКА СИНАДИНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 56 ВЛ. 25 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 366) ДИЈАНА СМУГРЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 62 ВЛ. 12 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1448 се именуваат :

- 367) Сашо Наумчевски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Големо Коњари ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 368) Гоце Пуцакоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Големо Коњари ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1448 се избираат :

- 365) ДРАГЕ ЈОРДАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "СТРАШО ПИНЏУР" МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ГОЛЕМО КОЊАРИ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 366) ИРЕНА БУМБАРОВСКА од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ГОЛЕМО КОЊАРИ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1448 се именуваат :

- 367) Борче Талимџиоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Големо Коњари ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 368) Сашо Божиноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Големо Коњари ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1449

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1449.

За претседател на избирачкиот одбор број 1449 се избира ВАСИЛКА ТРАЈКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 57 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1449 се избира ГОРДАНА ДУНИМАГЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ” ОБРШАНИ-ПРИЛЕП, адреса ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 69 ВЛ. 5Б СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1449 се избираат :

369) ТРАЈКО МАЛКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “СТРАШО ПИНЦУР” МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 0 ВЛ. 12 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

370) ЛИЛЈАНА БЕЛИСТОЈАНСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 02 ВЛ. 32 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1449 се именуваат :

371) Зоре Јошески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење с.Кадино Село ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

372) Гоце Самарџиоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење с.Кадино Село ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1449 се избираат :

369) ПЕЦО НЕДЕЛКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “СТРАШО ПИНЦУР” МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 КАДИНО СЕЛО ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

370) ЗДРАВКА НАЈДОСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ГОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 60 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1449 се именуваат :

371) Зоран Димоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење с. Кадино Село с.Кадино Село ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

372) Дејан Кебакоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење с.Кадино Село с.Кадино Село ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1450

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1450.

За претседател на избирачкиот одбор број 1450 се избира БИЛЈАНА ГВЕРОСКА од ПРИЛЕП вработен во УНИВЕРЗИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕ, адреса ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 629 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1450 се избира ПАВЛИНА ЗВЕЗДОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 62 ВЛ. 11 СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1450 се избираат :

373) НАТАША НИКОЛОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЦОУ “КОЛЕ КАНИНСКИ” БИТОЛА, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 632 ВЛ. 8 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

374) ВОЈО КРОМИДОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ” ДОЛНЕНИ, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 61А ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1450 се именуваат :

375) Јане Илчевски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул. Димо Наредникот 65 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

376) Соња Николоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Димо Наредникот 52/6 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1450 се избираат :

373) НАДА ТАЛЕВСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 61 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

374) **РОЗА РУЛЕСКА-ПИЛИЧЕВА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 672 ВЛ. 3 СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1450** се именуваат :

375) **Виолета Иваноска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул. Димо Наредникот 62/10 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

376) **Наталија Тасламическа** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Маршал Тито 45А/10 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1451

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1451**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1451** се избира **РОЗИТА ГАГАЛЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ**, адреса **ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 03 ВЛ. 43 СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1451** се избира **АФРОДИТА СТЕФАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП**, адреса **ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 67 ВЛ. 8 СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1451** се избираат :

377) ГОРДАНА РИСТЕСКА-ТУНЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ "СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ" БУЧИМ КРУШЕВО, адреса на живеење МОША ПИЈАДЕ бр.257 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

378) МАРИЈА ДАФОСКА од ПРИЛЕП вработен во АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 56 ВЛ. 24 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1451 се именуваат :

379) Александар Јовчески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Маршал Тито 95-1/4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

380) Гордана Лашкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Маршал Тито85А/6 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1451 се избираат :

377) ОЛГИЦА СТОЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 63 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

378) ГОРАН ЛОЗАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле - Прилеп, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 0 ВЛ. 26 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1451 се именуваат :

379) Мартин Бошкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул.Маршал Тито 77 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

380) Елена Спиркоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Војводинска99/6 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1452

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1452.

За претседател на избирачкиот одбор број 1452 се избира МАРИНА ПОПОСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ГОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП, адреса ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 57 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1452 се избира АНЕ ЧЕСНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ПРИЛЕП, адреса ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 49 ВЛ. 3 СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1452 се избираат :

381) СВЕТЛАНА ТАЛЕВА од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 01 ВЛ. 6 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

382) ЛЕПА ШАРЧЕВИЌ од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 470А ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1452 се именуваат :

383) Златко Петрески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул.Пиринска 82 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

384) Милена Цветкоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Пиринска97 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1452 се избираат :

381) МАРЈАН БОШКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 77 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

382) ПЕТРЕ РИСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ “НАША ИДНИНА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 951 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1452 се именуваат :

383) Димко Мијајлески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул.Пецо Крстески 14 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

384) Тања Андоноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Пиринска110 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1453

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1453.

За претседател на избирачкиот одбор број 1453 се избира КАРОЛИНА МИЦЕВСКА од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП, адреса МОША ПИЈАДЕ **бр.1 вл. ст.82 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1453 се избира МЕТОДИЈА ЗАЈКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО **БР. 575 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1453 се избираат :

385) АНДРИАНА СТЕПАНСКА од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО **БР. 4 ВЛ. СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

386) ВЕСНА ЗЕРОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ” ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ, адреса на живеење ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО **БР. 85А ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1453 се именуваат :

387) Венета Јованоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ул.Тризла 7а ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

388) Зоран Михајловски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ул. Раде Ивановски 17 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1453 се избираат :

385) **МИРЈАНА КАРАНФИЛОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ "ГОРЧЕ ПЕТРОВ" РОПОТОВО -ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 850А ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

386) **МАРИНА ЦВЕТКОСКА-РИСТЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 45БЗ ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1453** се именуваат :

387) **Пецо Илијески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул.Сутјеска бр.50 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

388) **Лидија Митева** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Раде Ивановски29 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1454

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1454**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1454** се избира **ЗЛАТКО ИЛИОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**, адреса **ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 62 ВЛ. 6 СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1454** се избира **АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИ**, адреса **ул. ПИРИНСКА БР. 62 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За членови на избирачкиот одбор број **1454** се избираат :

- 389) **ЛИЛЈАНА БОШКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КОЧО РАЦИН"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 77 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 390) **МИРЈАНА КОРУНОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**, адреса на живеење **ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 95 ВЛ. 2 СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1454** се именуваат :

- 391) **Гордана Несторовска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Ул. Круме Волнароски 112 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 392) **Валентина Јосифоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Круме Волнароски 100 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1454** се избираат :

- 389) **ДАРКО ПЕТАНЧЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. Р. СПАСЕСКИ-ДАСКАЛОТ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 390) **ВЕРКА ПАВЛОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. СТОЈАН ЈОШЕВСКИ БР. 3 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1454** се именуваат :

- 391) **Менде Матески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул. Круме Волнароски бр. 132 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 392) **Деан Атанасоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **ул. Круме Волнароски 72 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и

142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1455

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1455.

За претседател на избирачкиот одбор број 1455 се избира МИЛАН ПЕТРЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈОУ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА "БОРКА ТАЛЕСКИ" ПРИЛЕП, адреса ул. МИТКО ЦВЕТАНОСКИ БР. 23 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1455 се избира РИСТЕ НИКОЛОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 29 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1455 се избираат :

393) ТАТЈАНА ТАЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ СКОПЈЕ, адреса на живеење ул. ПИРИНСКА БР. 86 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

394) ТОНИ МОЈСОСКИ од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО, адреса на живеење ул. ПИРИНСКА БР. 60 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1455 се именуваат :

395) Методија Китаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење "Митко Цветаноски" 93 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

396) Ирена Аврамоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Митко Цветаноски 73 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1455 се избираат :

393) ЗВОНКО ПЕТРЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 16 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

394) ГОЦЕ КОЦЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во Водостопанство ПРИЛЕПСКО поле - Прилеп, адреса на живеење ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 142 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1455 се именуваат :

395) Зоран Велкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Митко Цветаноски 7 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

396) Мелита Јандреевска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Благоја Шукурски 17 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1456

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1456.

За претседател на избирачкиот одбор број 1456 се избира **ПЕТРЕ ПЕТРЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**, адреса ул. ТРИЗЛА **БР. 7 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1456 се избира **НИКОЛА НИКОЛОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ “НАРОДЕН ХЕРОЈ ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП**, адреса ул. ТРИЗЛА **БР. 11 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1456 се избираат :

397) **КАТЕРИНА СТАНКОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса на живеење ул. РАДЕ ИВАНОВСКИ **БР. 21 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

398) **ДАНО КРЕМЧЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ “НАУМ НАУМОСКИ БОРЧЕ” КРУШЕВО**, адреса на живеење ул. РАДЕ ИВАНОВСКИ **БР. 41 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1456 се именуваат :

399) **Павлина Јорданоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење ул. „Ѓуро Салај“ бр.27 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

400) **Џенгис Хасаноски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење Дабнички Завој 50 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1456 се избираат :

397) **МИРЈАНА МИРЧЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење ул. РАДЕ ИВАНОВСКИ **БР. 20 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

398) **РОЗИТА АТАНАСОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење ул. ТРИЗЛА **БР. 6Б ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1456** се именуваат :
399) **Звонко Димоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.Авала 2 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

400) **Санела Цемаилоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Дабнички Завој65 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П. **ПРЕТСЕДАТЕЛ**
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1457

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1457**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1457** се избира **ДАРКО ЈОВЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП**, адреса **САМОИЛОВА бр.24 вл. ст. ПРИЛЕП ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1457** се избира **ЗВЕЗДАНА НИКОЛОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП**, адреса **ул. ТРИЗЛА БР. 11 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1457** се избираат :

401) **ВАЛЕНТИНА КРСТЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ”-ДУПЈАЧАНИ -ДОЛНЕНИ**, адреса на живеење **ул. СУТЈЕСКА БР. 21 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

- 402) **РОБЕРТА ПАВЛОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 177 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1457** се именуваат :

- 403) **Александра Јорданоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.„Ѓуро Салај“ бр.42 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 404) **Симонида Наумческа** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Васил Главинов37 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1457** се избираат :

- 401) **ЗОРА БОЖИНОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 137 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 402) **РАТКО ДИМЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 32 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1457** се именуваат :

- 403) **Пандора Јорданоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.„Ѓуро Салај“ бр.42 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 404) **Благица Трајкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Беровска39 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1494

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1494**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1494** се избира **МИТКО ТАЛЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ "ГОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП**, адреса **ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 45БЗ ВЛ. 6 СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1494** се избира **БУЛЕНТ АКСОЈ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП**, адреса **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 КАНАТЛАРЦИ ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1494** се избираат :

405) **БЛАГИЦА АТАНАСОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 КАНАТЛАРЦИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

406) **ЕЛИСАВЕТА МИЛОШЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "РИСТЕ РИТЕСКИ" -РИЧКО" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 85А ВЛ. 3 СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1494** се именуваат :

407) **Метин Мемешоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Канатларци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

408) **Усеин Ибраимоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Канатларци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1494** се избираат :

405) **ДРАГЕ СТОЈАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 КАНАТЛАРЦИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

406) **ВАСКО НЕЧОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 КАНАТЛАРЦИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1494** се именуваат :

407) **Николче Спасески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Канатларци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

408) **Ерден Текешановски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Канатларци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1495

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1495**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1495** се избира **ТРАЈЧЕ КАТАРОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ТАКИ ДАСКАЛО" БИТОЛА**, адреса **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ЕРЕКОВЦИ ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1495** се избира **СОФИЈА ЈОРДАНОВСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ "ИСМАИЛ КЕМАЛИ" ЦРНИЛИШТЕ ДОЛНЕНИ**, адреса **ул. СТОЈАН ЈОШЕВСКИ БР. 4 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

За членови на избирачкиот одбор број 1495 се избираат :

- 409) ВИОЛЕТА ТАЛИМЦИОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ БР. 11 ВЛ. 5 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 410) ГОРДИЦА ДИМИТРИЕВСКА-ГРУЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КРУМЕ ВОЛНАРСКИ" ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 87А6 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1495 се именуваат :

- 411) Ангелчо Глигороски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Канатларци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 412) Пецо Петрески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Ерековци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1495 се избираат :

- 409) МИРКО ТРАЈКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ЕРЕКОВЦИ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 410) НАДА СИРАКОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ БР. 1 ВЛ. 22 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1495 се именуваат :

- 411) Дарко Ристески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Ерековци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 412) Даниела Вељаноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Ерековци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимциоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1496

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1496.

За претседател на избирачкиот одбор број 1496 се избира ВАСИЛИКИЈА НАНЕСКА од ПРИЛЕП вработен во УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ, адреса ул. ПИРИНСКА БР. 39А ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1496 се избира БИЛЈАНА ИЛИОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП, адреса ул. ПИРИНСКА БР. 34 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1496 се избираат :

413) СТОЈАН ТОДОРОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ПИРИНСКА БР. 106 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

414) КАТЕРИНА ТРАЈКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ПИРИНСКА БР. 37 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1496 се именуваат :

415) Киро Чапуноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Тополчани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

416) Раде Ристески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Марул ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1496 се избираат :

413) ЃОРЃИ НАУМОСКИ од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ПЕЦЕ КРСТЕСКИ БР. 18 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

414) ТАТЈАНА АНДОНСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ПИРИНСКА БР. 110 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1496 се именуваат :

415) Здравко Радичоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење с.Тополчани Тополчани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

416) Маријан Цветкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење с. Марул Марул ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1497

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1497.

За претседател на избирачкиот одбор број 1497 се избира ВЕСНА МОЈСОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ПРИЛЕП, адреса ул. ПИРИНСКА БР. 60 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1497 се избира ФАНЧЕ БОГЕСКА-КОСТОСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса ул. ПИРИНСКА БР. 25 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1497 се избираат :

417) МАРИЧЕ ПРЕСИЛСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ПИРИНСКА БР. 23 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

418) ВЕСЕЛА ЧУПЕТРЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 95 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1497 се именуваат :

419) Зоранчо Талески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Подмол ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

420) Љубе Ристески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Подмол ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1497 се избираат :

417) ЖАРКО МИРЧЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ПОДМОЛ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

418) СОЊА АЛЕКСОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ПИРИНСКА БР. 50 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1497 се именуваат :

419) Оливер Јанкулоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Подмол ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

420) Даниел Иваноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Подмол ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1498

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1498.

За претседател на избирачкиот одбор број 1498 се избира ДУШАН ИВАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ” ДУПЈАЧАНИ - ДОЛНЕНИ, адреса ул. МИТКО ЦВЕТАНОСКИ БР. 44 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1498 се избира МАРЈАНЧО БАСАРОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса ул. МИТКО ЦВЕТАНОСКИ БР. 1 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1498 се избираат :

421) СЛАВИЦА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 95 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

422) ВАСИЛКА РТОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ БР. 3 ВЛ. 11 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1498 се именуваат :

423) Даниел Јованоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Алинци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член

424) Роберт Котески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Шелеверци
ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1498** се избираат :

- 421) **СВЕТЛАНА ДАМЕСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 5626 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 422) **СНЕЖАНА АНДОНСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 61 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1498** се именуваат :

- 423) **Викторија Попоска Стојаноска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Алинци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 424) **Златко Иваноски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Шелеверци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1499

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1499**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1499** се избира **БОРИС ЈОРДАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**, адреса **ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 183 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1499** се избира **МАЈА МОЈСОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ”-ПРИЛЕП**, адреса **ул. ПИРИНСКА БР. 60 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1499 се избираат :

- 425) СНЕЖАНА ИЛИОСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 85А ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 426) СВЕТЛАНА СТОЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 159 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1499 се именуваат :

- 427) Горан Димоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Лопатица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 428) Благоја Петкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Лопатица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1499 се избираат :

- 425) КАТЕРИНА ЧАВЛЕСКА-ТРПКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "РАМПО ЛЕВКАТА" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ТРИЗЛА БР. 9 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 426) ЦАНЕ СТАНКОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. РАДЕ ИВАНОВСКИ БР. 21 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1499 се именуваат :

- 427) Љубен Димоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Лопатица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 428) Миле Степаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Лопатица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимциоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1500

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1500.

За претседател на избирачкиот одбор број 1500 се избира СНЕЖАНА ЧАПКУНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ“ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ“ОБРШАНИ-ПРИЛЕП, адреса ул. МАРШАЛ ТИТО БР. 48 ВЛ. СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1500 се избира НАТАША ИКАДИНОВИЌ-ТАЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 110 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1500 се избираат :

429) РАТКА СТЕПАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО БР. 33 ВЛ. СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

430) ИРЕНА ЈОРДАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење БОРКА ТАЛЕСКИ бр.100 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1500 се именуваат :

431) Маја Чапкуновска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење с.Тополчани Тополчани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

432) Пецо Радичоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење с. Тополчани Тополчани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1500 се избираат :

429) БЛАГА СПАСЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ЉУПЧО ПОПОСКИ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

430) ПЕЦО КАЛАМУКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. МАРШАЛ ТИТО БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ТОПОЛЧАНИ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1500 се именуваат :

431) Живко Степаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Тополчани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

432) Игор Илиоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Тополчани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во **Прилеп, 12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1501

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1501.

За претседател на избирачкиот одбор број 1501 се избира ДРАГИЦА МАКРЕСКА од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса ЃОРЧЕ ПЕТРОВ бр.12 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1501 се избира ВЕРИЦА АПОСТОЛОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП, адреса ВЕЛКО ЈАНКУЛОСКИ бр.30А вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1501 се избираат :

433) ГОРАНЧО НЕСТОРОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса на живеење ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 112 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

434) ЖИВКО ЃОРЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ”-РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. МИТКО ЦВЕТАНОСКИ БР. 4 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1501 се именуваат :

435) Милан Димитриоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење с.Веселчани Веселчани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

436) Наталија Мицеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење с.Веселчани Веселчани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1501 се избираат :

- 433) СОЊА АНГЕЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈОУДГ“НАША ИДНИНА“ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. РАДЕ ИВАНОВСКИ БР. 43 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 434) ЈУЛИЈАНА АТАНАСОСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 72 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1501 се именуваат :

- 435) Злате Мојсоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Веселчани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 436) Цане Шереметоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Веселчани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, 12.02.2013

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1502

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1502.

За претседател на избирачкиот одбор број 1502 се избира МАКЕДОНКА АТАНАСОСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ТАКИ ДАСКАЛО” БИТОЛА, адреса ул. РАДЕ ИВАНОВСКИ БР. 29 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1502 се избира БЛАГА СЕКУЛОСКА-ПЕТРЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 179 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1502 се избираат :

- 437) ДАЈАНА ТОДОРСКА од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 10 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

- 438) СНЕЖАНА ЃОРГИЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 26 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1502 се именуваат :

- 439) Марјан Мицкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Егејска 156 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

- 440) Христијан Ризески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Загорани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1502 се избираат :

- 437) БОРИС МИЛЕНКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООМУ "ОРДАН МИХАЈЛОВСКИ-ОЧКА"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ДИМО НАРЕДНИКОТ бр.2 вл. ст.59 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

- 438) СОТИР ИВАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. ЃУРО САЛАЈ БР. 56 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1502 се именуваат :

- 439) Далибор Мицкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Загорани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

- 440) Оливер Јанкулоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Загорани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9
член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1503

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1503.

За претседател на избирачкиот одбор број 1503 се избира ФРОСИНА АЦЕВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 97 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1503 се избира АИДА ЈОРДАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕРЕ ТОШЕВ”-ДУПЈАЧАНИ-ДОЛНЕНИ, адреса ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 114 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1503 се избираат :

441) ГАБРИЕЛА ХРИСТОВСКА од ПРИЛЕП вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИ, адреса на живеење 11-ТИ ОКТОМВРИ бр.42А вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

442) МИЛАН ТОДОРОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР. 41 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1503 се именуваат :

443) Васил Петрески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Клепач ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

444) Каролина Божиноска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Клепач ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1503 се избираат :

441) ВЕЛИЈА СЕЛИМОСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. ДАБНИЧКИ ЗАВОЈ БР. 40Г ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

442) ТОНИ ЈОСИФОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ” ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 КЛЕПАЧ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1503 се именуваат :

443) Катерина Петреска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Клепач ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

444) Горан Јосифовски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Клепач ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1504

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1504.

За претседател на избирачкиот одбор број 1504 се избира МАРИЈА ВАСИЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ПРИЛЕП, адреса ул. КУКУШКА БР. 10 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1504 се избира ТАТЈАНА ИВАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КИРИЛ И МЕТОДИЈ” С.КАНАТЛАРЦИ, ПРИЛЕП, адреса ул. МИТКО ЦВЕТАНОСКИ БР. 44 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1504 се избираат :

445) СВЕТЛАНА ДУКОСКА од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП, адреса на живеење БОРКА СТЕВАНОВСКИ бр.34 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

446) ЦВЕТАНКА СТОЈАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ТРАЈКО ТАРЦАН бр.5 вл. ст.21 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1504 се именуваат :

447) Дејан Ацески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење с.Тројкрсти Тројкрсти ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

448) Златко Китаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење с. Тројкрсти Тројкрсти ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1504 се избираат :

445) СУЗАНА ЈОРДАНОВСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "БЛАЖЕ КОНЕСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ЃУРО САЛАЈ БР. 27 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

446) ЉУБИЦА БОШКОСКА од ПРИЛЕП вработен во ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење КИРО НАЦЕВСКИ-ФЕТАК бр.21 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1504 се именуваат :

447) Горан Ржаникоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Тројкрсти ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

448) Благоја Ржаникоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Тројкрсти ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П. **ПРЕТСЕДАТЕЛ**
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1505

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1505.

За претседател на избирачкиот одбор број 1505 се избира СНЕЖАНА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса БОШКО КОРЧАГИН бр.20 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1505 се избира ИГОР ТАЛЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КРУМЕ ВОЛНАРСКИ" ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, адреса ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ЧЕПИГОВО ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1505 се избираат :

449) ДИМИТРИЈА ТАВЧИОСКИ од ПРИЛЕП вработен во Општина ПРИЛЕП, адреса на живеење БОРКА ТАЛЕСКИ бр.117 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

450) МИРЈАНА РИСТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ "ДОБРЕ ЈОВАНОВСКИ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР. 23 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1505 се именуваат :

451) Јорданчо Богоески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Чепигово ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

452) Емилија Дебрешлиоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Чепигово ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1505 се избираат :

449) БОБИ ЈАНКУЛОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ "КИРЕ ГАВРИЛОВСКИ ЈАНЕ"-ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. СУТЈЕСКА БР. 4 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

450) ЉУПЧО МИЛАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 107 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1505 се именуваат :

451) Марјан Талески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Чепигово ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

452) Илче Талеска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Чепигово ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена

Чагороска, и членовите Даница Талимциоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1506

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1506**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1506** се избира **БИЛЈАНА ТРЧКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ОУ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” БУЧИМ КРУШЕВО**, адреса **ул. МИТКО ЦВЕТАНОСКИ БР. 22А ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1506** се избира **БОЈАН ВАСИЛЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во _____, адреса **ул. КУКУШКА БР. 10 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1506** се избираат :

453) **БОГОЈА СТОЈАНОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 АЛИНЦИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

454) **ЉУБЕН СТОЈАНОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 АЛИНЦИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1506** се именуваат :

455) **Павлина Котеска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Алинци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

456) **Гордана Трајкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Алинци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1506** се избираат :

453) **ИЛЈАС АСАНОВСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. ДАБНИЧКИ ЗАВОЈ БР. 23 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

454) **ВОЈЧЕ СТОЈКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ” ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 АЛИНЦИ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1506** се именуваат :

455) **Ангела Стојаноска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Алинци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

456) **Мери Трајкоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Алинци ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

М.П.

Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимциоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимциоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1507

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1507.

За претседател на избирачкиот одбор број 1507 се избира СВЕТЛАНА МИЛОШЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СО ЕКОНОМСКО ПРАВНО ТРГОВСКО УЧИЛИШТЕ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ ПИТУ, адреса ул. ЃУРО САЛАЈ **БР. 3 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.**

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1507 се избира ОРДЕ ЦВЕТАНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП, адреса ул. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ **БР. 13 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1507 се избираат :

457) ЕЛИЗАБЕТА РУЛЕСКА од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, адреса на живеење ул. ЃУРО САЛАЈ **БР. 43 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;**

своерачен потпис на избраниот член _____

458) ВАЛЕНТИНА ГЕРАМИТЧИОСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ”-РИЧКО“ ПРИЛЕП, адреса на живеење ПАНЕ ТАЛЕСКИ **бр.2 вл. ст. ПРИЛЕП;**

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1507 се именуваат :

459) Младе Стојаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Алинци ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

460) Благојче Димитриески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Бонче ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1507 се избираат :

457) МАРЈАНЧЕ ИЛИЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење БОШКО КОРЧАГИН **бр.35 вл. ст. ПРИЛЕП;**

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

458) ИЗАБЕЛА АНЕСКА-ДИМЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП, адреса на живеење СТРАШО ПИНЏУР **бр.42 вл. ст. ПРИЛЕП;**

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1507 се именуваат :

459) Робин Вељаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Бонче ПРИЛЕП;

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

460) Пецко Дојчиноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење Бонче ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1520

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1520.

За претседател на избирачкиот одбор број 1520 се избира ДУШКО ТЕМЕЛКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИ, адреса ДИМО НАРЕДНИКОТ бр.3 вл.1 ст.9 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1520 се избира ТОДОРКА АЧКОСКА од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА, адреса БРАЌА ТАЛЕСКИ бр.13 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1520 се избираат :

461) АЦЕ МИТКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИ, адреса на живеење 11-ТИ ОКТОМВРИ бр.1 вл.1 ст.13 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

462) КАМЧЕ БОШКОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА“ ПРИЛЕП, адреса на живеење ДУШКО НАУМОВСКИ бр.14 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1520 се именуваат :

463) **Ристе Богојески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Витолиште ПРИЛЕП**;
своерачен потпис на именуваниот член _____

464) **Ѓоре Јанески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Дуње ПРИЛЕП**;
своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1520** се избираат :

461) **ВЛАДО ПЕТКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КОЧО РАЦИН"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

462) **КОЛЕ ШТРЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ "ЃОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **АРХИМЕДОВА бр.36 вл. ст. ПРИЛЕП ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1520** се именуваат :

463) **Богдан Пашовски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.Пчиња бр.36 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

464) **Спасе Илиоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Дуње ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска**, **Драган Зероски**, **Николчо Василески** и **Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1521

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1521**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1521** се избира **ДУШКО ПЕТКОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, адреса **МИЦЕ КОЗАР бр.96А вл. ст. ПРИЛЕП**.

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1521 се избира ДАНИЕЛА ЗОЈЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ "ГОРЧЕ ПЕТРОВ" ПРИЛЕП, адреса КЕЈ 9-ТИ СЕПТЕМВРИ бр.8 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1521 се избираат :

465) АЛЕКСАНДРА СТОЈАНОВСКА-ТРАЈЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса на живеење МОША ПИЈАДЕ бр.2 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

466) МИТРА ВЕЛКОСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса на живеење МОША ПИЈАДЕ бр.2 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1521 се именуваат :

467) Давид Сарваноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул.„Боца Иваноска“ бр.5 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

468) Вељан Цветкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Кален ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1521 се избираат :

465) БЛАГОЈА КРСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "РИСТЕ РИСТЕСКИ"-РИЧКО" ПРИЛЕП, адреса на живеење САМОИЛОВА бр.99 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

466) СЛАВИЦА ПЕТРОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП, адреса на живеење БРАКА ТАЛЕСКИ бр.21 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1521 се именуваат :

467) Јана Ќолческа од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Витолиште ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

468) Раде Стојаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Кален ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп**, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____

3. Николчо Василески _____

4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1523

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1523.

За претседател на избирачкиот одбор број 1523 се избира РОЗА РОЧЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП, адреса ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 91 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1523 се избира АЛЕКСАНДАР ТОДЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП, адреса ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 120 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1523 се избираат :
469) ЈОВКО КОЛЧЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. ЛИГУРАСА БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

470) ДАНИЕЛА ПРОДАНОСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “КОЧО РАЦИН”-ПРИЛЕП, адреса на живеење СПАСЕ ТЕМЕЛКОСКИ бр.9 вл.0 ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1523 се именуваат :
471) Ристо Ристески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Крушевица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

472) Љубе Ристески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Крушевица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1523 се избираат :
469) БРАНКО СТОЈАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и, адреса на живеење ул. НАСЕЛБА БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БР. 0 ВЛ. СТ. 4 КРУШЕВИЦА ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

470) ДИЈАНА ЛАЗАРОВСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса на живеење ул. ПИРИНСКА БР. 30 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1523 се именуваат :
471) Ристе Слабиѓорески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Славеј Планина 12/54 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

472) Николче Костадиноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Крушевица ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во Прилеп, 12.02.2013
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1524

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1524.

За претседател на избирачкиот одбор број 1524 се избира САШО КОЧОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП, адреса КОЗАРА бр.3А вл. ст.7 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1524 се избира ИЛЕ КУЗЕВСКИ од ПРИЛЕП вработен во ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА КИРО КРСТЕСКИ ПЛАТНИК ПРИЛЕП, адреса САВА КОВАЧЕВИЌ бр.7 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1524 се избираат :

473) ПАНЧЕ ПАНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса на живеење БОШКО КОРЧАГИН бр.30 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

474) НАТАША КАРЕСКА од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “ОРДЕ ЧОПЕЛА” ПРИЛЕП, адреса на живеење КОСТА АБРАШЕВИЌ бр.19 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1524 се именуваат :

475) Јованчо Богојчески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Велебит 35 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

476) Летка Секоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Пештани ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1524** се избираат :

473) **ЗОРАН ДИМОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **РАДОВИШКА бр.138В вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

474) **АЛЕКСАНДАР ЦИНГО** од **ПРИЛЕП** вработен во **СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ "ОРДЕ ЧОПЕЛА" ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ГОРГИ ДИМИТРОВ бр.90 вл. ст. ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1524** се именуваат :

475) **Благојче Бошески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ул.Методија Патчев" 43 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

476) **Славка Ѓорѓиоска** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Пештани ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во **Прилеп , 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **12.02.2013** година, во состав Претседател **Елена Чагороска**, и членовите **Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска** го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1525

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1525**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1525** се избира **ВЕЛИКА БАКАРОВА** од **ПРИЛЕП** вработен во **Општина ПРИЛЕП**, адреса **ГОГА ЈАНКУЛОСКИ бр.5 вл. ст. ВАРОШ ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1525** се избира **САШО ВАСИЛЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и, адреса ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 87А ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1525** се избираат :

477) **ВЛАТКО ВЕЛЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ**, адреса на живеење **ул. БУЛЕВАР МАРШАЛ ТИТО БР. 450Б ВЛ. 4 СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

478) **ЉИЉАНА ТРЕНКОСКА** од **ПРИЛЕП** вработен во **ООУ "КОЧО РАЦИН"-ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. ПИРИНСКА БР. 68 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број **1525** се именуваат :

479) **Борис Манџикоски** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

480) **Сокле Стојчески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Чаниште ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1525** се избираат :

477) **ПЕЦЕ НАУМОСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **СОУ ГИМНАЗИЈА МИРЧЕ АЦЕВ ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. ПИРИНСКА БР. 87 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

478) **ЖАРКО ТАЛЕСКИ** од **ПРИЛЕП** вработен во **ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА ПРИЛЕП**, адреса на живеење **ул. ПИРИНСКА БР. 83 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1525** се именуваат :

479) **Трајко Петрески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **СДСМ**, адреса на живеење **Чаниште ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

480) **Игорче Волчески** од **ПРИЛЕП** предложен од политичката партија **ВМРО-ДПМНЕ**, адреса на живеење **Чаниште ПРИЛЕП**;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината **Прилеп** и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25
во **Прилеп, 12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1527

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1527.

За претседател на избирачкиот одбор број 1527 се избира МИТРЕ ПАШОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса ул. САВКА МАНЕСКА БР. 38 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1527 се избира РИСТЕ МИСЕРЛИОСКИ од ПРИЛЕП вработен во ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП, адреса ул. ЛИГУРАСА БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1527 се избираат :

481) РУБИНЧО БЕЛЧЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во НУ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ-ПРИ, адреса на живеење ул. ДИМО НАРЕДНИКОТ БР. 89 ВЛ. 39 СТ. 4 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

482) КРСТЕ РИСТЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. САВКА МАНЕСКА БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1527 се именуваат :

483) Арон Колчески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

484) Стојан Даркоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1527 се избираат :

481) АЛЕКСАНДАР КОСТАДИНОСКИ од ПРИЛЕП вработен во СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ “РИСТЕ РИСТЕСКИ”-РИЧКО ПРИЛЕП, адреса на живеење ЃОРЃИ ДИМИТРОВ бр.107 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

482) ЖАНЕТА ВИДЕВСКА од ПРИЛЕП вработен во СОУ “ЃОРЧЕ ПЕТРОВ” ПРИЛЕП, адреса на живеење КРУМЕ БЕЌАР бр.8 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1527 се именуваат :

483) Роберт Ристески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

484) Јован Вењаноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во **Прилеп, 12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1528

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број 1528.

За претседател на избирачкиот одбор број 1528 се избира АНАМАРИ РИТЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ОУ “ПЕЦО ДАСКАЛОТ” ДОЛНЕНИ, адреса ул. ВАСИЛ ГЛАВИНОВ БР. 23 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број 1528 се избира НАЈДО ТОДЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА “МАРКО ЦЕПЕНКОВ” ПРИЛЕП, адреса ул. КРУМЕ ВОЛНАРОСКИ БР. 120 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број 1528 се избираат:

485) ТРАЈКО ДОЖКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. МАНЧУ МАТАК БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

486) ДАНО ДАРКОСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. МАНЧУ МАТАК БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1528 се именуваат:

487) Митре Мунески од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење „Пчиња“ 38 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

488) Степан Цветкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Бешиште ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1528 се избираат:

485) ЌИРИЛ МИТРЕСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. МАНЧУ МАТАК БР. 46 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

486) ПЕЈО КОСОСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. ЛИГУРАСА БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број **1528** се именуваат :

487) Кристијан Сарваноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење ул. „Боца Иваноска“ бр.5 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

488) Ристе Младеноски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Бешиште ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**

(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9

член 37 ст. (2) т. 1 од Изборниот законик

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик Врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден 12.02.2013 година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1529

Се формира избирачки одбор за избирачкото место број **1529**.

За претседател на избирачкиот одбор број **1529** се избира ЗОРАН БОЈОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, адреса ДИМЧЕ МИРЧЕСКИ-БАЊАРОТ бр.15 вл. ст. ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот претседател _____

За заменик претседател на избирачкиот одбор број **1529** се избира СОЊА БЛАЖЕСКА од ПРИЛЕП вработен во ООУ “РАМПО ЛЕВКАТА” ПРИЛЕП, адреса ул. ЃУРО САЛАЈ БР. 12 ВЛ. СТ. 4 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на избраниот заменик претседател _____

За членови на избирачкиот одбор број **1529** се избираат :

489) ЗОРАН ЈОВАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, адреса на живеење ШАКИР ВОЈВОДА бр.9 вл. ст. ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

490) ВЕСКО ДРЕНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. САВКА МАНЕСКА БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот член _____

За членови на избирачкиот одбор број 1529 се именуваат :

491) Крсте Пројкоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Никола Каранџилов 90 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

492) Стојан Шаоски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Полчиште ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1529 се избираат :

489) ПЕТРЕ ВЕЛЈАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за одржување и заштита на магистралните и, адреса на живеење ул. ЛИГУРАСА БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

490) КУЛЕ МИТАНОВСКИ од ПРИЛЕП вработен во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми МАКЕДОНСКИ ШУМИ, адреса на живеење ул. САВКА МАНЕСКА БР. 0 ВЛ. СТ. 4 ВИТОЛИШТЕ ПРИЛЕП;

своерачен потпис на избраниот заменик член _____

За заменици членови на избирачкиот одбор број 1529 се именуваат :

491) Наташа Маркоска од ПРИЛЕП предложен од политичката партија СДСМ, адреса на живеење Наум Наумоски Борче 6/19 ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

492) Крсте Ивановски од ПРИЛЕП предложен од политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, адреса на живеење Полчиште ПРИЛЕП;

своерачен потпис на именуваниот заменик член _____

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр.11-25

во Прилеп, **12.02.2013**
(место и дата)

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

М.П.

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Елена Чагорска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

РЕШЕЊА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕЊА ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОРИ ЗА ИЗБИРАЧКИМЕСТА И ТОА:

Образец број 9А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1523

На местото на Зам. Претседател на избирачкиот одбор АЛЕКСАНДАР ТОДЕСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : изјава за неспоивост на функција член на изборен орган согласно член 20 од изборен законик

се избира лицето : КАТЕРИНА АЛВАЦИОСКА, ООУ “СТРАШО ПИНЏУР“ МАЛО КОЊАРИ, ПАРТИЗАНСКИ
ОДРЕДИ бр.3 вл. ст. ПРИЛЕП

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. Претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

во Прилеп, 18.02.2013

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1452

Службен гласник на Општина Прилеп број 3 од 20.02.2013 година

На местото на **Зам. Член** на избирачкиот одбор **Тања Андоноска** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **изјава за избран како државен/јавен службеник во ИО**

се именува лицето : **Александра Јолеска, ВМРО-ДПМНЕ, Пиринска 97. ПРИЛЕП**

своерачен потпис на новоизбраниот **Зам. Член**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

во **Прилеп, 18.02.2013**

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1407

На местото на **Претседател** на избирачкиот одбор **МАРИЈА МИЛОШЕСКА-РИСТЕСКА** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **изјава за спреченост од здравствени причини**
се именува / избира лицето : **БОГОСЛАВ БАРДАКОСКИ, ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”-ПРИЛЕП, ДИМО НАРЕДНИКОТ бр.3 вл. ст.26, , ПРИЛЕП**.

своерачен потпис на новоизбраниот Претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

во Прилеп, 18.02.2013

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1528

На местото на Претседател на избирачкиот одбор АНАМАРИ РИТЕСКА на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : избран во друг ИО
се именува / избира лицето : ЦВЕТАНЧО ВОЛЧЕСКИ, ООУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-ПРИЛЕП, МАРКОВА
бр.10 вл. ст., ПРИЛЕП.

своерачен потпис на новоизбраниот Претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

во Прилеп, 18.02.2013

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1356

На местото на **Зам. претседател** на избирачкиот одбор **ЈАНЕ МИЛОШЕСКИ** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **изјава за спреченост од здравствени причини**
се именува / избира лицето : **НАДА ЈОВАНОВСКА, ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА - ПРИЛЕП, ул.МОША ПИЈАДЕ бр. 0215 вл. ст., ПРИЛЕП.**

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. претседател

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

во Прилеп, 18.02.2013

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1529

На местото на **Член** на избирачкиот одбор **ЗОРАН ЈОВАНОВСКИ** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **изјава за спреченост од здравствени причини**
се именува / избира лицето : **ФОТА ДОРОШЕВСКА, ООУ “КРУМЕ ВОЛНАРСКИ“ ТОПОЛЧАНИ-ПРИЛЕП, ТРАЈКО ТАРЦАН бр.9 вл.3 ст.15, ПРИЛЕП.**

своерачен потпис на новоизбраниот Член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

во Прилеп, 18.02.2013

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1412

На местото на **Член** на избирачкиот одбор **СВЕТЛАНА ВЕЛЕСКА** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **неспоивост на функција член на избран орган согласно член 20 од избран законик**
се именува / избира лицето : **АНЕТА ТАЛЕСКА, ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, 11-ТИ ОКТОМВРИ бр.142 вл. ст., ПРИЛЕП.**

своерачен потпис на новоизбраниот Член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

во Прилеп, 18.02.2013

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1417

На местото на Зам. Член на избирачкиот одбор ЉУБЕН РИСТЕСКИ на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : отсутност од држава

се именува / избира лицето : КАТЕРИНА МИХАЈЛОСКА, ООУ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ПРИЛЕП, КИРО ПАЈМАКОСКИ бр.5 вл. ст., ПРИЛЕП.

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. Член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

во Прилеп, 18.02.2013

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1497

На местото на Член на избирачкиот одбор **МАРИЧЕ ПРЕСИЛСКА**

на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : изјава за спреченост од здравствени причини

се избира лицето : КОСТАДИНКА ЃОРЃИЈОСКА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА, ВОЈВОДИНСКА бр.93 вл. ст.5 ПРИЛЕП

своерачен потпис на новоизбраниот Член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2

во Прилеп, 18.02.2013

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1443

На местото на **Член** на избирачкиот одбор **Јулијана Антулеска** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **непоивост на функција член на изборен орган согласно член 20 од изборен законик** се именува лицето : **Златко Јорданоски, ВМРО-ДПМНЕ, Димче Антулески бр 58, ПРИЛЕП.**

своерачен потпис на новоизбраниот Член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето. Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено. Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2
во Прилеп, 18.02.2013

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1384

На местото на **Член** на избирачкиот одбор **Тања Јованоска** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **избран како државен/јавен службеник во ИО** се именува лицето : **Горан Јончески, ВМРО-ДПМНЕ, Савска бр.94, ПРИЛЕП.**

своерачен потпис на новоизбраниот Член

На местото на **Зам. Член** на избирачкиот одбор **Соња Димовска** на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **избран како државен/јавен службеник во ИО** се именува лицето : **Видан Николоски, ВМРО-ДПМНЕ, Савска 104.**

своерачен потпис на новоизбраниот **Зам. Член**

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2
во Прилеп, 18.02.2013

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиоска Шишевска _____

Образец број 9А

член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиоска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО
БРОЈ 1392**

На местото на Член на избирачкиот одбор Гордана Ѓокоска на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : **избран како државен/јавен службеник во ИО**

се именува лицето : **Рубин Котески, ВМРО-ДПМНЕ, Димо Наредникот Б1/29, ПРИЛЕП.**

своерачен потпис на новоизбраниот Член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2
во Прилеп, 18.02.2013

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1364

На местото на Член на избирачкиот одбор Ирена Јорданоска на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : избран како државен/јавен службеник во ИО
се именува лицето : Пецо Јовевски, ВМРО-ДПМНЕ, Енгелсова 13., ПРИЛЕП.

своерачен потпис на новоизбраниот Член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.
Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.
Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2
во Прилеп, 18.02.2013

М.П.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1525

На местото на Зам. Член на избирачкиот одбор Игорче Волчески на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : изјава за спреченост од здравствени причини
се именува лицето : Давид Ристевски, ВМРО-ДПМНЕ, Трајко Тарцан бр.2/8 ПРИЛЕП.

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. Член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2
во Прилеп, 18.02.2013

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

Образец број 9А
член 37 ст. (2) т. 1 од ИЗ

Врз основа на членовите 37 ст. 2 т. 1 во врска со член 38 од Изборниот законик врз основа на член 60 став 3 од Изборниот законик („Службен весник на Р.М.“ број бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 – Пречистен текст и 142/12), Општинската изборна комисија, на седницата одржана на ден **18.02.2013** година, во состав Претседател Елена Чагороска, и членовите Даница Талимџиоска, Драган Зероски, Николчо Василески и Јасминка Ѓурчиноска Шишевска го донесе следното :

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗБИРАЧКИ ОДБОР ЗА ИЗБИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1452

На местото на Зам. Член на избирачкиот одбор Тања Андоноска на кого му престанал мандатот во избирачкиот одбор, од следните причини : изјава за избран како државен/јавен службеник во ИО

се именува лицето : Александра Јолеска, ВМРО-ДПМНЕ, Пиринска 97. ПРИЛЕП

своерачен потпис на новоизбраниот Зам. Член

Оваа решение влегува во сила со денот на неговот донесување а ќе се објави во службеното гласило на општината Прилеп и на огласната табла на општината.

Копија од решението се доставува до Државната изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ова решение, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, избраното / именуваното лице има право да поднесе Изјава за неприфаќање на изборот / именувањето до Општинската изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на приемот на известувањето.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на општинската изборна комисија е конечно.

Бр. 11-25/2
во Прилеп, 18.02.2013

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Елена Чагороска

М.П.

ЧЛЕНОВИ

1. Даница Талимџиоска _____
2. Драган Зероски _____
3. Николчо Василески _____
4. Јасминка Ѓурчиноска Шишевска _____

С О Д Р Ж И Н А

на "Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 3 од 20.02.2013 година

1. Решенија за формирање на Избирачки одбори за избирачки места..... **Стр. 1**
2. Решенија за изменување и дополнување на Решенија за формирање на Избирачки одбор за избирачки места..... **Стр. 172**

ИЗДАВА: Општина Прилеп
ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески -
Градоначалник на Општина Прилеп
ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска
ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50
примероци.